



СЛУЖ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. бр. 51

ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 26 јуни 1984
Скопје

Број 22

Год. XL

Претплата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

322.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 8 јуни 1984 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Донески Димко Ацко, од Кичево,
2. Цригаров Атанас Славе, од с. Куклиш,
3. Николов Вангел Горѓи, од Штип,
4. Петрушев Трајан Јово, од Свети Николе,
5. Шериф Шериф Џемшит, од Скопје,
6. Лимани Шукри Беќир, од Кичево,
7. Лимани Шукри Мухамед, од Кичево,
8. Лимани Шукрија Џевид, од Кичево,
9. Сакип Дервиш Јакупи, од с. Палатица,
10. Таири Цветат Кадри, од с. Горно Седларце,
11. Касапов Асен Стефчо, од Струмица,
12. Мехмед Исмаил Наим, од Охрид,
13. Асени Авзија Илџаз, од Гостивар,
14. Селимовиќ Саит Јашар, од Струмица,
15. Мадевски Јордан Владимир, од с. Нова Маала.

II

Изречената парична казна во износ од 2.000,00 динари се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Станојковски Коле Горѓи, од Крива Паланка.

III

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Заревски Трипун Милан, од с. Раотинце.

IV

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Милчевски Симеон Ило, од с. Саса.

V

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Рамадани Амди Назми, од Скопје.

VI

Изречената казна затвор во траење од 7 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Илиевски Александар Пецо, од Битола.

VII

Изречената казна затвор во траење од 1 година и 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Атанасовски Панде Вангел, од Битола.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Стојанов Горѓи Васе, од с. Баница.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Јакимов Стоица Иван, од с. Белимбегово.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-486

8 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

323.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на СР Македонија, а во врска со член 6 и 7 од Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел гориво („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/83 и 27/84), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ГОРИВО ЗА ПАТНИЧКИТЕ ВОЗИЛА, ТРАКТОРИТЕ И МАШИНИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА БОНОВИ

Член 1

Во Уредбата за определување на количините на моторен бензин и дизел гориво за патничките возила, тракторите и машините врз основа на бонови („Службен весник на СРМ“, бр. 49/82, 7/83 и 16/83) во член 1, во вториот ред, зборот „и“ се брише и се заменува со запирка, а по зборовите „градежните машини“ се додаваат зборовите „и моторите за агрегати за производство на електрична енергија и други машини“.

По точка 4 се додаваат две нови точки кои гласат:

„4а). Мотори за агрегати за производство на електрична енергија:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| — до 9 кв. | 20 литри месечно, |
| — од 10 до 19 кв. | 30 литри месечно, |
| — од 20 до 39 кв. | 45 литри месечно, |
| — над 39 кв. | 60 литри месечно. |

Покрај количините определени во оваа точка, сопствениците на моторите за агрегати, за производство на електрична енергија кои вршат дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, а кои немаат можност да користат електрична енергија од системот, ќе им се издава моторен бензин и дизел гориво уште по 50% од месечно утврдените количини.

4б). други машини — 10 литри по 1 машина“.

По точката 4 се додава нов став кој гласи:

„На сопствениците на самоодни комбајни што се користат за сопствени потреби или за вршење на услуги на трети лица им се издаваат бонови за моторен бензин и дизел гориво 20 литри месечно по хектар жетвена површина за период од 1 јуни до 31 декември“.

Член 2

Во членот 2, став 1, точка 2, потточка „а“ бројот 10 се заменува со бројот 15.

Член 3

Во член 3, став 1, во петтиот ред зборовите во заградата „бр. 62/32 и 75/82“ се заменуваат со зборовите „бр. 51/83 и 27/84“.

Во ставот 1, точката 1, во четвртиот ред, по зборот „километри“ се додаваат зборовите „и на кооперантите за превоз на индустриска добиточна храна“, а зборот „му“ се заменува со зборот „им“.

Во точка 2 бројот „25“ се заменува со бројот „50“, а бројот „50“ се заменува со бројот „100“.

По точката 2 се додаваат три нови точки кои гласат:

„2а) На лицата кои вршат јавен превоз на стока на организациите на здружен труд или на други корисници на општествени средства во количество од 80% од потрошувачката на гориво од претходната година искажана и евидентирана во деловните книги на таа организација и други корисници на општествени средства.

Ако организацијата или другите корисници на општествени средства немаат податоци за потрошено гориво во претходната година, односно ако немаат таква евиденција:

— за возила до 3,5 тона носивост	150 литри
— од 3,5 до 5 тона носивост	200 литри
— од 5 до 10 тона носивост	240 литри

2б). На членовите на друштвата на пчеларите кои вршат обиколување и прехранување на пчелите во периодот од 1 март до 30 октомври:

— 15 литри месечно до 20 пчелни семејства;
— 30 литри месечно од 21—30 пчелни семејства,
— 40 литри месечно од 51—100 пчелни семејства,
— 50 литри месечно од 101—200 пчелни семејства,
— 60 литри месечно над 200 пчелни семејства.

Покрај количините определени во оваа точка на членовите на друштвата на пчеларите во месеците мај, јуни и јули Кс им се издава моторен бензин и дизел гориво уште по 50% од месечно утврдените количини во случаи на селење на пчелните семејства на паша.

2в). На самостојните уметници кои се членови на уметничките друштва за патничките возила — 30 литри месечно“.

Точката 3 се менува и гласи:

„На лицата кои се во постојан работен однос, а кои своите возила ги користат за давање итно и неодложна лекарска помош и куќни посети, давање на итна ветеринарска помош, вршење на ПТТ услуги, вршење на инспекциски надзор, продажба на книги, продажба на стока надвор од деловните простории на организацијата на здружен труд во која се во постојан работен однос (трговски патници), на царинските работници, милиционерите граничари кои не можат да користат јавен сообраќај за одење на работа и враќање од работа, се определува количина на моторен бензин и дизел гориво и тоа:

— за мотоцикли	30 литри
— за патнички возила	80 литри“.

Ставот 2 на точката 3 се менува и гласи:

„Потврдата дека лицата од став 1 на овој член користат свои возила ја издава организацијата на здружен труд во која лицето е вработено, друштвото во кое лицето членува, органот на царинската служба, односно органот што врши инспекциски надзор“.

Член 4

Во членот 4, во вториот ред запирката се брише и се додаваат зборовите „и на тешко заболено лице“.

Член 5

Во член 6, став 1 зборовите „точка 1“ се заменуваат со зборовите „точка 1, 3, 4 и 5“.

Во ставот 2 зборовите „точка 2“ се заменуваат со зборовите „точка 2, 6 и член 4“.

Член 6

Членот 7 се менува и гласи:

„Боновите за моторен бензин и дизел гориво на лицата од член 2 став 4 точка 1, 2 и 3 од Уредбата за ограничување на премоетот на моторен бензин и дизел гориво ги издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи врз основа на доказ од здравствена установа за инвалидитетот, за загубата на видот, за потреба од редовна дијализа, за тешка здравствена состојба и тешка заболеност, за попречен физички или психички развој на дете, како и доказ за вработувањето, за потребата од школување, за рехабилитација или за организиран дневен престој“.

Член 7

По член 7 се додава нов член кој гласи:

„Боновите за моторен бензин и дизел гориво од член 3, 4 и 5 од Уредбата за ограничување на премоетот на моторен бензин и дизел гориво, ги издава општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи според местото на евидентирањето на верската заедница или местото на живеењето на свештените лица, местото на преземањето на ново купеното а нерегистрирано моторно возило, односно според местото на регистрирањето на вршењето на такси дејност“.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-988/1

21 јуни 1984 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

324.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1984 ГОДИНА

I

Висината на придонесот за „Детска недела“, што ќе се наплатува од 1 до 7. X. 1984 година, изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, доколку неговата вредност изнесува:

— до 100 динари	5 динари
— над 100 динари	10 динари

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи — 2 динари.

3. На секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) и авионскиот сообраќај, доколку неговата вредност изнесува:

— до 150 динари	5 динари
— над 150 динари	10 динари

4. На секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби, доколку неговата вредност изнесува:

— до 100 динари	5 динари
— над 100 динари	10 динари

II

Висината на придонесот за „Детска недела“ од точка I на оваа одлука, потточките 1 и 4, се плаќа во готови пари при продавањето на секој влезен билет, а висината на придонесот за „Детска недела“ од точка I на оваа одлука, потточките 2 и 3, се плаќа во налепни марки кои се издаваат за таа намена.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-991/1
14 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

325.

Врз основа на член 19, став 2 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“, бр. 20/77, 27/78, 11/81 и 13/84), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА ВО 1984 ГОДИНА

1. Основиците за одредување на материјалното обезбедување од член 18, став 1, точка 1 до 8 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна, се усогласуваат со порастот на просечните лични доходи на вработените во Републиката, остварен во 1983 година, односно се зголемуваат за 25,7% и во 1984 година изнесуваат:

- 1) За учесниците во Народноослободителната војна од 1941 година — 6.976 динари;
- 2) За учесниците во Народноослободителната војна од 1942 година — 6.636 динари;
- 3) За учесниците во Народноослободителната војна од пред 9. IX. 1943, како и за предвоените револуционери — 5.581 динар;
- 4) За учесниците — жени во Народноослободителната војна пред 9. IX. 1944 година односно пред 30. XI. 1944 година — 5.065 динари;
- 5) За учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија од 1946 година — 5.581 динари;

6) За учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија од 1947 година — 5.342 динари;

7) За учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија пред 31 март 1948 година — 5.065 динари;

8) За лицата од член 2, точки 3 и 4 од Законот за материјално обезбедување — 5.065 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-989/1
14 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

326.

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73, 45/74, 42/77, 11/81 и 13/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1984 ГОДИНА

1. Основиците за утврдување на инвалидскиот додаток од член 4, став 1, точка 2 и 3 од Законот за воените инвалиди, се усогласуваат со порастот на просечните лични доходи на вработените во Републиката, остварен во 1983 година, односно се зголемуваат за 23,7% и во 1984 година изнесуваат:

за уживателите на инвалиднина кои имаат приходи — 5.895 динари и

за уживателите на инвалиднина кои имаат приходи од земјоделството — 5.490 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-990/1
14 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

327.

Врз основа на член 27 и 28 од Законот за системот на цените и за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ВЕСНИЦИТЕ „НОВА МАКЕДОНИЈА“, „ФЛАКА Е ВЛАЗРИМИТ“ И „БИРЛИК“

1. Постојните цени на весниците „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“ и „Бирлик“ можат да се зголемат, така што новите цени да изнесуваат и тоа:

— „Нова Македонија“	15,00 (по еден примерок)
— „Флака е влазримит“	10,00 „
— „Бирлик“	10,00 „

За еднодневно издание во текот на неделата, цената на весникот „Нова Македонија“ може да изнесува 17,00 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-964/1
7 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

328.

Врз основа на член 32 став 3 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 15/83), Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ОБНОВУВАЊЕТО И ДОПОЛНУВАЊЕТО И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЧУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на обновувањето и дополнувањето, како и условите под кои се чува инвестиционно-техничката документација.

Член 2

Обновувањето на инвестиционо-техничката документација се врши во случаите кога целата инвестиционо-техничка документација или одделни нејзини делови се оштетени или уништени.

Обновувањето на оштетената документација се врши со прекопирање, прецртување, преработување, микрофилмување и слично. Начинот на обновување се определува врз основа на писмен предлог од комисијата што ја именува инвеститорот.

Обновувањето на уништената документација се врши со изработување на нова документација врз основа на податоците добиени со снимање на постојниот објект и извршување на најнеопходните пресметувања. Новата документација се изработува за оние фази и делови од уништениот комплет на документацијата што се неопходни за нормална употреба, одржување или евентуална реконструкција на инвестициониот објект.

Член 3

Дополнување на инвестиционо-техничката документација се врши во случаите кога во текот на градењето односно во текот на употребата на инвестициониот објект се пристапи кон измени и дополнувања на конструкциите, инсталациите и на технолошкиот процес на инвестициониот објект.

Дополнувањето на инвестиционо-техничката документација се приложува кон основната инвестиционо-техничка документација и заедно со истата се чува под условите пропишани со овој правилник.

Извршеното дополнување на инвестиционо-техничката документација се забележува односно констатира и во основната инвестиционо-техничка документација.

Член 4

Органот надлежен за давање одобрение за градење, инвеститорот односно органот или организацијата врз кои е пренесено правото на користење на инвестициониот објект (органот односно организацијата), се должни да ги обезбедат следните услови за чување на инвестиционо-техничката документација:

— местото (просторијата) во која се чува документацијата да биде осигурено од уништување, кражба, пожар, поплава, земјотрес и други елементарни непогоди и да е погодно за евентуална евакуација на документацијата;

— погодна опрема за чување на документацијата (рафтови, шифоњери). Поважните делови од документацијата се сместуваат во челични ормани.

Член 5

Органот односно организацијата што ја чува инвестиционо-техничката документација задолжително води картотека заради увид и полесна манипулација со инвестиционо-техничката документација. Во картотеката се полишуваат сите фази, делови и прилози на документацијата, со соодветни ознаки и битни податоци за содржината.

Член 6

Органот односно организацијата што ја чува инвестиционо-техничката документација најмалку еднаш во годината истата ја прегледува заради утврдување на состојбата и за извршениот преглед составува записник.

Член 7

Инвестиционо-техничката документација за објектите што се рушат задолжително се предава на чување на надлежниот архив, согласно прописите за архивската граѓа и архивите.

Член 8

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на обновувањето и дополнувањето и условите за чување на инвестиционо-техничката документација („Службен весник на СРМ“ број 24/74).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1196
28 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за енергетика, индустрија
и градежништво,
д-р Александар Маневски, с. р.

329.

Врз основа на член 48 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 13/83), Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво донесува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

Член 1

Со овој правилник се регулира начинот на вршење на технички прегледи на изградени инвестициони објекти.

Член 2

Технички преглед на изграден инвестиционен објект се врши по барање на инвеститорот или изведувачката организација, односно производителот на инвестициониот објект за пазар.

Член 3

Барањето за вршење на технички преглед на објектот треба да содржи особено: назив и вид на објектот, место каде е изграден, број и дата на одобрението за градење, назив на организацијата што го изградила објектот односно испорачала опремата и постројките, вредноста на објектот, организацијата што ја изработила инвестиционо-техничката документација, како и кој вршел стручен надзор над градењето на објектот.

Член 4

Решението за формирање на Комисија за технички преглед (Комисијата) се доставува на инвеститорот, на организацијата што го изградила објектот и на членовите на Комисијата.

Член 5

Комисијата се состои најмалку од три члена. За членови на Комисијата, во зависност од природата на објектот, по потреба се именуваат и претставници на надлежниот орган за внатрешни работи, народна одбрана и други органи, ако е тоа предвидено со закон или други прописи.

Член 6

Инвеститорот и организацијата што го изградила објектот, пред поднесувањето на барањето за формирање на Комисија, ја подготвуваат потребната документација што служела за изградба на објектот, а особено:

1. одобрението за градење на објектот;
2. инвестиционо-техничката документација со сите измени и дополнувања врз основа на кои е изграден објектот;
3. градежните дневници и книги што се водат при изградба на објектот;
4. документите за квалитетот на вградениот материјал и конструкциите, инсталациите, опремата и постројките и
5. документите за извршените испитувања на конструкциите, инсталациите, постројките во однос на нивната носивост, техничката исправност и безбедност.

Инвеститорот и организацијата што го изградила објектот, документацијата од став 1 на овој член пред почетокот на техничкиот преглед ќе ја стават на располагање на Комисијата.

Член 7

По приемот на решението за формирање на Комисија инвеститорот и организацијата што го изградиле објектот ќе одредат свои претставници што ќе присуствуваат на техничкиот преглед.

По потреба, на техничкиот преглед може да биде повикан и претставник на проектантската организација што ја изработила инвестиционо-техничката документација.

За претставници од став 2 од овој член се определуваат лицата што вршеле стручен надзор над градбата од името на инвеститорот и непосредниот технички раководител на градбата на објектот.

Член 8

Техничкиот преглед на изградениот објект се врши на местото каде објектот е изграден.

Член 9

Пред почнување на прегледот на градежните работи, инсталациите, опремата и постројките, Комисијата ќе се запознае со документацијата од член 6 на овој правилник.

Член 10

Комисијата ќе утврди на начин предвиден со техничките прописи, а ако такви нема според современите технички и научни сознанија, дали градежните работи, инсталациите, опремата и постројките се изведени според инвестиционо-техничката документација.

Техничкиот преглед, по потреба, може да опфати и вршење на пробно оптоварување како и дополнително испитување на квалитетот на вградените материјал и конструкции односно инсталации, опрема и постројки.

Техничкиот преглед се врши врз основа на атести, испитувања на вградените материјали, конструкции, опрема и слично.

Член 11

За вршењето на техничкиот преглед односно за текот на прегледот се води записник.

Записникот за технички преглед го потпишуваат членовите на Комисијата и присутните претставници на инвеститорот и изведувачот.

Член 12

Во записникот за техничкиот преглед односно писмениот извештај од член 43 став 5 и 6 од Законот за изградба на инвестициони објекти (Законот) се внесуваат работи кои се од значење за донесување решение за користење односно за пуштање во погон на објектот, а особено:

1. дали објектот е изграден според инвестиционо-техничката документација и измените и дополнувањата, доколку имало такви;

2. дали се исполнети условите од член 41 од Законот;

3. со какви документи се докажува, како и под кои услови е изграден објектот, име на органот или организацијата што ги издава тие документи со наведување на битните податоци од нивната содржина;

4. дали има несизведени работи според инвестиционо-техничката документација и дали објектот и без тие работи може несметане да се користи односно да се пушти во погон;

5. дали на изградениот објект има недостатоци кои можат да се отстранат и во кој рок и

6. дали на изградениот објект има недостатоци кои не можат да се отстранат, а се однесуваат на стабилноста на објектот, безбедноста на животот или здравјето на луѓето, сообраќајот и соседните објекти.

Член 13

Во записникот односно писмениот извештај се дава предлог за прием односно одбивање на приемот на објектот со образложение.

Предлогот од став 1 од овој член Комисијата го донесува со мнозинство на гласови.

Одвоените мислења на членовите на Комисијата, доколку ги има, се внесуваат во записникот и се потпишуваат од членовите што го издвоиле мислењето.

Член 14

Записникот односно писмениот извештај за техничкиот преглед со предлог за прием или одбивање на приемот на објектот се доставува на органот што ја формира Комисијата најдоцна во рок од 15 дена по извршениот технички преглед на изградениот објект.

Член 15

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на издавањето одобренија за градење и за постапката за вршење на технички прегледи („Службен весник на СРМ“ број 24/74).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1197
28 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за енергетика, индустрија
и градежништво,
д-р Александар Маневски, с. р.

330.

Врз основа на член 88 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 15/83), претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво донесува

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ГРАДЕЖНАТА КНИГА И ГРАДЕЖНИОТ ДНЕВНИК

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водењето на градежната книга и градежниот дневник за изградба на инвестиционите објекти односно изведувањето на инвестиционите работи.

Член 2

Организацијата што го гради инвестициониот објект односно што ги изведува инвестиционите работи (изведувач) градежната книга и градежниот дневник ги води уредно и ажурно.

Член 3

Градежната книга и градежниот дневник се водат од почетокот до завршувањето на објектот односно работите.

Член 4

Градежната книга и градежниот дневник по извршениот технички преглед и конечната пресметка на изградениот објект му се предаваат на инвеститорот.

Член 5

Градежната книга се води по систем на одделни картони или како књига со позиции. Градежниот дневник и книгата се со нумерирани страници и заврени од страна на изведувачот.

Член 6

Во градежната книга и во градежниот дневник сите впишувања се вршат со мастило или хемиски молив.

Член 7

Градежниот дневник се води секој ден и во него се внесуваат:

- податоци за воведување на изведувачот во работа;
- податоци за временските услови;
- податоци за водостојот, појавата на подземна вода и слично;
- податоци за вработените работници, механизација, превозни средства и набавениот материјал и опрема;

д) почеток и завршеток на работите по фази и видови на работа, ден на приемот на техничката документација или одделни нејзини делови;

ѓ) сите измени и отстапувања од техничката документација;

е) констатации за квалитетот на материјалот, опремата и друго што се вградува. Ако се врши испитување, дата на испраќањето на материјалот, односно опремата, дата на приемот на резултатот, какви се резултатите и за кои позиции, конструкции и инсталации се однесуваат и слично;

ж) прекини во работата условени поради елементарни непогоди, недостиг на материјали или работна рака, прекин на струја и др.;

з) податоци за постојани точки (регулациони и нивелациони), прегледи и приеми на темели, арматура, оплата, скела, опрема и сл.;

и) предавање на калкулации и привремени ситуации на инвеститорот или надзорниот орган;

ј) податоци за доаѓање на стручни комисији, причина на доаѓањето и нивните наоди;

к) податоци за воведување на особени заштитни мерки при работа и

л) други податоци од значење за околностите и условите на градењето и квалитетот на работата.

Член 8

Градежниот дневник секој ден го потпишуваат изведувачот, односно одговорниот раководител на работите и инвеститорот односно лицата што вршат стручен надзор, доколку се врши стручен надзор од страна на инвеститорот.

Член 9

Во градежната книга се внесуваат податоци за мерките и количините на извршените работи по видови, за вградени машини, опрема и инсталации со потребни скици и цртежи за измените и отстапувањата од инвестиционо-техничката документација средени по позиции кои служат за времено и конечно пресметување на работите.

Сите промени во текот на градењето со кои се менува или се отстапува од инвестиционо-техничката документација се евидентираат во градежната книга со внесување на потребен број скици и цртежи.

Член 10

Податоците во градежната книга се внесуваат врз основа на мерсе и увид за извршените работи. Податоците во градежната книга се внесуваат повремено по извршување на одделни позиции. Секое впишување во книгата го потпишуваат претставникот на изведувачот и лицата што вршат стручен надзор.

Член 11

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на водењето на градежната книга и градежниот дневник („Службен весник на СРМ“ број 24/74).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1093
28 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за енергетика, индустрија
и градскиштво,
д-р Александар Маневски, с. р.

331.

Врз основа на член 85 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 15/83), Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти кое се врши по пат на конкурс (јавно наддавање) и по пат на собирање на понуди со претходно одржан конкурс за подобноста.

Член 2

Условите за отстапување изградба на инвестиционен објект по пат на јавно наддавање или по пат на собирање понуди ги утврдува инвеститорот, согласно член 81 од Законот за изградба на инвестициони објекти (Законот).

Заради обезбедување рамноправно учество на изведувачките организации во постапката за јавно наддавање односно во постапката за собирање понуди, инвеститорот е должен да го утврди и:

1. начинот, местото и времето за запознавање со условите од ставот 1 на овој член, како и за добивање на податоците потребни за составување на понудата;

2. критериумите за оценување која од поднесените понуди е најповолна односно критериумите за оценување на подобноста на изведувачките организации за изградба на инвестициони објект (подобноста на изведувачите);

3. висината и формата на гаранцијата, ако со условите од ставот 1 на овој член е определено полагање гаранција и

4. рокот за поднесување на понудите.

Член 3

Отстапувањето на изградбата на инвестиционен објект по пат на јавно наддавање или по пат на собирање на понуди се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Огласот покрај податоците што се бараат според членот 81 на Законот, содржи и: назначување на местото и просториите во кои ќе се одржи јавното наддавање односно конкурсот за подобноста на изведувачите, како и денот и часот на нивното одржување.

Член 4

Постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти по пат на јавно наддавање или по пат на собирање на понуди ја спроведува стручна комисија што ја формира инвеститорот (Комисија). Комисијата се состои од најмалку три члена.

II. ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 5

Јавното наддавање се врши по пат на писмени понуди што се поднесуваат врз основа на огласот за одржување на јавното наддавање и во согласност со условите од членот 2 на овој правилник.

Член 6

Понуда можат да поднесат организациите на здружениот труд регистрирани за вршење на дејноста во која снага градењето на таков објект, односно друга организација која со договор обезбедила деловна соработка со организација регистрирана за вршење на таа дејност (член 70 од Законот).

Понудувачот може да поднесе само една понуда за работите што се предмет на отстапувањето.

Член 7

Понудата содржи:

1. фирма (назив) и точна адреса на понудувачот;
2. назив на работите што се предмет на отстапување по пат на јавното наддавање;
3. цена на работите што се предмет на отстапувањето по пат на јавното наддавање;
4. рок за изведување на работите што се предмет на отстапување по пат на јавно наддавање и гарантен рок за квалитетот на тие работи и
5. други податоци за кои со огласот односно со условите за отстапување на изградбата на инвестициониот објект по пат на јавното наддавање е определено дека мораат да се внесат во понудата.

Член 8

Кон понудата се прилага доказ за регистрацијата на понудувачот, договорот за деловна соработка со организација регистрирана за вршење на дејноста во која спаѓаат работите што се предмет на отстапувањето и други документи за кои со огласот односно со условите за јавно наддавање е определено да се поднесат кон понудата (документацијата).

Член 9

Понудата и документацијата му се поднесуваат на инвеститорот или на Комисијата непосредно, во одвоени и запечатени обвивки.

Обвивката со понудата мора да има ознака: „Понуда за јавното наддавање“, а обвивката со документацијата ознака: „Документација за јавното наддавање“. На двете обвивки мора да биде назначен предметот во врска со кој се поднесува понудата.

На секоја примена обвивка од ставот 2 на овој член инвеститорот односно Комисијата е должна да го означи денот и часот на приемот и да го завери тоа со печат и потпис на одговорното лице.

Инвеститорот односно Комисијата е должна по барање на понудувачот да му издаде потврда за денот и часот на приемот на обвивката.

Доколку понудата и документацијата му се достави на инвеститорот, тој е должен сите примени понуди да ѝ ги предаде на Комисијата пред часот определен за одржување на јавното наддавање.

Член 10

Во постапката за јавно наддавање се земаат предвид само навремено поднесените понуди кон кои е приложена документацијата.

Како навремено поднесена понуда ќе се смета понудата предадена на инвеститорот или непосредно на Комисијата во рокот определен во огласот за одржување на јавното наддавање.

Рокот од ставот 2 на овој член не може да се определи така што да се завршува по часот определен за почеток на јавното наддавање.

Ненавремената понуда, како и понудата кон која не е приложена документацијата, не се зема предвид во постапката за јавно наддавање и му се враќа на понудувачот неотворена.

Член 11

Јавното наддавање по сите навремено поднесени понуди се одржува во местото, просториите и во денот и часот што се определени во огласот за одржување на јавното наддавање, без оглед на тоа дали овластените претставници на понудувачот се присутни на јавното наддавање.

Член 12

Пред почетокот на јавното наддавање присутните претставници на понудувачите ѝ ги предаваат на Комисијата овластувањата за застапување на понудувачите во постапката на јавното наддавање.

Член 13

Јавното наддавање може да започне ако навремено се примени најмалку три понуди, доколку со условите од членот 3 на овој правилник не е определено поинаку.

Ако навреме не се примени најмалку три понуди, односно онолку понуди колку што е утврдено со условите од членот 3 на овој правилник, Комисијата ќе им ги врати примените понуди на понудувачите неотворени.

Член 14

Јавното наддавање започнува со утврдување:

1. број на примените понуди и називите на понудувачите, како и дали кон понудите е поднесена документацијата;
2. кои понуди со документација се примени навреме;
3. кои понуди им се вратени на понудувачите како ненавремени или затоа што кон нив не е приложена документација;
4. имињата на присутните и отсутните претставници на понудувачите.

Член 15

По утврдувањето на состојбите (по дејствијата) од членот 14 на овој правилник, Комисијата пристапува кон отворање на обвивките со документацијата и утврдува кои понудувачи ги исполнуваат условите за натамошно учествување во јавното наддавање односно дали јавното наддавање може да се одржи. Потоа Комисијата ги отвора обвивките со понудите од оние понудувачи што ги исполнуваат условите за натамошно учествување во јавното наддавање, и тоа по редот на приемот на понудите, и со нивната содржина ги запознава присутните понудувачи.

Од часот определен за почетокот на јавното наддавање ни сден понудувач не може да ја менува содржината на својата понуда ниту да ја заменува со нова.

Член 16

За јавното наддавање се води записник, во кој се внесуваат особено:

1. местото, денот и часот на почетокот на јавното наддавање;
2. имињата на членовите на Комисијата;
3. имињата на присутните претставници на понудувачите, со назначување на бројот и датата на нивните овластувања;
4. називите на понудувачите чии претставници не се присутни на јавното наддавање;
5. резултатот од прегледот на документацијата и назначување на понудувачите што не ги исполнуваат условите за натамошно учествување на јавното наддавање, со образложение на причините за тоа;
6. редот на отворањето на понудите, со внесување на податоците од секоја понуда и
7. констатација дека постапката за јавното наддавање е уредно спроведена.

На барање на претставниците на понудувачите во записникот се внесуваат нивните забелешки по однос на работата на Комисијата, на текот на постапката на јавното наддавање и на содржината на записникот.

Член 17

Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата и сите присутни претставници на понудувачите.

Ако некој од претставниците на понудувачите одбие да го потпише записникот, во записникот ќе се наведат причините поради кои е одбиено потпишувањето на записникот.

Со потпишувањето на записникот се смета дека јавното наддавање е завршено.

Член 18

Препис од записникот за јавното наддавање им се доставува на сите понудувачи во рок од осум дена од денот на завршетокот на јавното наддавање.

Член 19

По завршеното јавно наддавање Комисијата пристапува кон разгледување на евентуалните забелешки од понудувачите ставени на записникот за јавното наддавање, врши сметковна контрола на сите понуди во поглед на количините, цената, квалите-

тот на работите и др., споредува одделни податоци во понудите со условите за јавното наддавање и ги утврдува отстапувањата од тие услови.

За дејствијата од став 1 од овој член Комисијата составува извештај со мислење кој понудувач дал најповолна понуда.

Записникот за јавното наддавање, со документацијата, понудите и со образложен извештај Комисијата е должна да му го достави на инвеститорот во рокот што е определен со актот на инвеститорот.

Член 20

По приемот на записникот за јавното наддавање, документацијата, понудите и образложениот извештај на Комисијата со мислење за најповолната понуда, инвеститорот утврдува дали постапката за јавно наддавање е правилно спроведена.

Член 21

Ако утврди дека јавното наддавање успеало, инвеститорот е должен во рок од десет дена да донесе одлука за тоа која понуда ја прифаќа и да ги наведе причините поради кои прифатената понуда ја оценил како најповолна.

Член 22

Одлуката од членот 21 став 1 на овој правилник, инвеститорот е должен да ја достави на сите понудувачи во рокот што во огласот за одржување на јавното наддавање е определен за известување на понудувачите дали и која понуда е прифатена.

III. СОБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Член 23

Отстапувањето на изградба на инвестиционен објект се врши по пат на собирање понуди врз основа на претходно одржан конкурс за подобноста на изведувачите.

Член 24

Конкурсот за подобноста на изведувачите го распишува инвеститорот со јавен оглас кој се објавува на начинот пропишан во член 3 на овој правилник.

Член 25

На конкурсот за подобноста на изведувачите, изведувачките организации учествуваат врз основа на поднесена писмена пријава.

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци што се бараат во огласот за одржување на конкурсот за подобност на изведувачите и се поднесува во рокот определен во тој оглас.

Член 26

Одлуката за тоа кои изведувачки организации се подобни инвеститорот ја донесува во рок од десет дена од денот на одржаниот конкурс за подобноста на изведувачите.

Одлуката од став 1 од овој член со образложение, инвеститорот е должен во рок од десет дена од денот на нејзиното донесување да им ја достави на изведувачките организации што учествувале на конкурсот за подобноста на изведувачите.

Член 27

По определувањето на подобни изведувачки организации, инвеститорот пристапува кон собирање на понуди во рокот утврден со условите за собирање понуди.

Член 28

Одредбите од овој правилник за отстапување на изградбата, на инвестиционен објект по пат на јавно наддавање соодветно се применуваат и во постапката за отстапување изградба на инвестиционен објект по пат на собирање на понуди.

IV. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 29

За отстапување на изградбата на инвестиционен објект по пат на јавно наддавање или по пат на собирање понуди инвеститорот во рок од десет дена од

денот на донесувањето на одлуката за тоа која понуда ја оценил како најповолна ќе склучи договор со понудувачот чија понуда ја прифатил, ако со условите од членот 3 на овој правилник не е определен друг рок.

Договорот од став 1 од овој член се склучува на начин утврден со членот 70 од Законот.

V. ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74).

Член 31

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-1198

28 мај 1984 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за енергетика, индустрија
и градежништво,
д-р Александар Маневски, с. р.

332.

Врз основа на член 69 точка 2 од Законот за заштита од пожари („Службен весник на СРМ“ бр. 32/71 и 27/77), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ПОЖАРИТЕ И ЕКСПЛОЗИИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водењето на евиденциите за пожарите и експлозиите и известувањето на органите на управата надлежни за внатрешни работи.

Член 2

Општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи водат основна евиденција за сите настанати пожари и експлозии на своите подрачја.

Противпожарните единици од член 25 од Законот за заштита од пожари водат евиденција за сите пожари и експлозии каде што интервенирале.

Член 3

Противпожарната единица по најтесен пат го известува општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи за настанатиот пожар или експлозија каде што била повикана таа единица да интервенира.

Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и државните органи веднаш, непосредно, преку средствата за врска или на друг погоден начин го известуваат општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи за секој пожар или експлозија што ќе настане во организацијата, заедницата односно органот.

Член 4

За настанат пожар или експлозија (единица на статистичко набљудување) противпожарната единица во состав на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и која интервенирала, пополнува статистички лист П-1 (статистички лист за пожар) или Е-1 (статистички лист за експлозија).

Во случаите кога во гаснењето на пожарот или експлозијата интервенира противпожарна единица која не е во состав на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи (противпожарна

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

BK 215 2

| | | | 6

(Орган кој пополнил статистички лист)

П - 1

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ
ЗА ПОЖАР

Реден број на листот

| | | | 9

1	Место на настанот: _____ (Место - населба) _____ (Општина)	13
2	ОШТЕТЕНИ: Назив: _____ Гранка на дејност: _____ Сектор на сопственост: општествена _____ 1, странски _____ 3 приватен _____ 2, останато _____ 4 Осигураност: осигуран _____ 1, бенифициран _____ 2, неосигуран _____ 3	18 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19
3	Дали е вршен преглед на објектот за 1 година уназад: да _____ 1, не _____ 2 _____ (дата)	25
4	Дали пожарот настанал поради неспроведување на пропишаните мерки: да _____ 1, не _____ 2	<input type="checkbox"/> 26
5	Пожарот бил предизвикан: свесно - намерно _____ 1 небрежност - невнимание _____ 2 со детска игра _____ 3 од природни појави _____ 4 од животни _____ 5 неутврдено _____ 6	<input type="checkbox"/> 29
	ПРИЧИНИ ЗА ПОЖАРОТ: конструктивни недостатоци 01 статички електрицитет 11 гридежен недостаток 02 спроводници загреани со оптеретување 12 оштетувања 03 триење 13 ложишта огништа 04 брушење 14 искри од локомотива 05 судар 15 отворен пламен 06 самозапалување 16	

2.-

6	опушок од цигара	07	егзотермна реакција	17
	заварување	08	експлозија	18
	електрични апарати и уреди	09	останати причини	19
	електрични спроводници (краток спој и сл.)	10	неутврдено	20
ОБЈЕКТ - ПРОСТОР КАДЕ НАСТАНАЛ ПОЖАРОТ:				
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ:				
7	станбена зграда	01	магацин за запаливи течности	20
	деловна зграда	02	магацин за експлозивен материјал	21
	станбено-деловна зграда	03	останати магацини	22
	станбено-земјоделска зграда	04	складиште затворено	23
	административна зграда	05	складиште отворено	24
	земјоделска зграда	06	трговски дуќан	25
	барака	07	занаетчиски дуќан	26
	шупа	08	угостителски објект	27
	термоелектрана	09	стоковна куќа	28
	хидроелектрана	10	аеродромски објект	29
	паркиралиште-гаража	11	градилишта	30
	детски дом	12	електрична централа	31
	старечки дом	13	трансформаторска станица	32
	училиште	14	разводна просторија	33
	хотел	15	плинара	34
	силос	16	рафинерија	35
	кино - театар	17	производствен погон	36
	музеј	18	помошен погон	37
	магацин за готова стока	19	останато	38
Положба на просториите:		подрум _____ 1	приземје _____ 2	
		спрат _____ 3	останато _____ 4	
Степен на оштетување:		потполно _____ 1	делумно _____ 2	
СООБРАКАЈНО СРЕДСТВО:				
	електрична локомотива	01	патничко возило	06
	дизел локомотива	02	останати возила	07

||| 29

||| 31

||| 32

||| 33

3.

	теретен вагон	03	средство за воздушен сообраќај	08
	патнички вагон	04	средство за воден сообраќај	09
	трамвај	05		
	ОТВОРЕН ПРОСТОР:			
7	листопадна шума	01	житарици	07
	четинарска шума	02	овоштарник	08
	мешана шума	03	ловје	09
	макија	04	ливада	10
	останати шуми	05	депонија за фебри	11
	страниште	06	останато	12
	Зафатена површина со пожарот: m ² _____			
ВРЕМЕ КОГА НАСТАНАЛ ПОЖАРОТ И ИНТЕРВЕНЦИЈА:				
	ПОЖАРОТ НАСТАНАЛ: датум ___ час ___ минут ___ ден _____			
	Во работно време (само за ОБТ) да _____ 1 не _____ 2			
8	Известувањето е примено: датум ___ час ___ минут _____			
	Дојдено е на местото: датум ___ час ___ минут _____			
	Пожарот е локализиран: датум ___ час ___ минут _____			
	Пожарот е ликвидиран: датум ___ час ___ минут _____			
9	ПОЖАРОТ Е ОТКРИЕН: со автоматски _____ 1 на друг _____ 2 уреди / начин			
10	ИНЕ Е ИЗВЕСТЕНА: автоматски 1 на друг начин 4 телефонски 2 не е известена 5 преку курир 3			

||| 35

||| 39

||||| 43

||||| 53

|| 54

|| 56

||||| 65

||||| 75

||||| 85

||||| 95

|| 96

|| 97

УЧЕСНИЦИ ВО ИНТЕРВЕНЦИЈАТА:

4.-

УЧЕСНИЦИ	БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ	БРОЈ НА РАБОТНИ ЧАСОВИ
Професионална-територијална ПШЕ		
Професионална-индустриска ПШЕ		
Доброволно-територијална ПШЕ		
Доброволно-индустриска ПШЕ		
Работници на ОБТ каде нема ПШЕ		
Граѓани на ЈНА		
Вкупно		

КАКВА БИЛА ИНТЕРВЕНЦИЈАТА: успешна 1, делумно 2, неуспешна 3
успешна

ПРИЧИНИ ЗА НЕУСПЕШНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА:

Непостоење-неисправност на средствите за дојава и гаснење	о1	несоодветна опрема на ПШЕ	о6
Непостоење-неисправност на средствата за гаснење	о2	непостоење на средствата за врски	о7
необичовремено барање помош	о3	прекин во сообраќајот	о8
непристапност кон објектот	о4	непроодни патишта	о9
немиње доволно вода	о5	останати причини	10

Причини за неучествување на ПШЕ:

не е барана помош	1	непроодни патишта	4
пожарот е локализиран од други	2	непостоење на средства за врски	5
лоши временски услови	3	останати причини	6

ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОЖАРОТ: Материјална штета _____ н.д.
Утврдена од ЗОМЛ 1, Проценета 2

ЗАГЪНАТИ: пожарникари _____ останати _____

ПОВРЕДЕНИ: пожарникари _____ останати _____

Во откривање на причините за пожарот учествувало службено лице:

Надлежно за заштита од пожари 1, од СДБ 2, заедно 3, не 4

Дали е поднесена пријава: кривична 1, прекршочна 2, не 3, заедно 4

104
111
148
125
132
139
146

147

149

150

159

160

164

168

169

170

Датум: _____

Пополнил: _____

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Орган кој пополнил статистички лист) _____ Е - 1

BK 216/2

□□□□ 6

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ ЗА
ЕКСПЛОЗИЈА

Реден број на листот _____

□□□□ 9

1	Место на настанот: _____ (место - населба) _____ (општина)	□□□□ 12
2	ОПШТИНИ: Назив: _____ Гранка на дејност: _____ Сектор на сопственост: општес- _____ странски _____ 3 твен _____ 1 приватен _____ 2 останато _____ 4 Осигураност: осигуран _____ 1 бенифициран _____ 2 неосигуран _____ 3	□□□□ 17 □ 18 □ 19
3	КОГА Е ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТОТ-ДАТУМ: _____	□□□□□□ 25
4	Дови експлозијата настанала заради неспро- ведување на пропишаните мерки-наложените мерки: да _____ 1 не _____ 2	□ 26
5	Експлозијата е предизвикана: намерно _____ 1 од природни појави _____ 4 небрежност-невнимание _____ 2 од животни _____ 5 детска игра _____ 3 неутврдено _____ 6	□ 27
6	ПРИЧЛИ ЗА ЕКСПЛОЗИЈАТА: конструктивни недостатоци о1 статички електрицитет 11 градбени недостатоци о2 спроводници загреани со оптеретување 12 оштетувања о3 триење 13 ложништа, огништа о4 брушење 14 искри од локомотива о5 судар 15 отворен пламен о6 самозапалување 16 опушок од цигари о7 екзотермна реакција 17	

2.-

6	заварување	08	останати причини	18
	електрични апарати и уреди	09	неутврдено	19
	електрични спроводници (краток спој и сл.)	10		
ОБЈЕКТ-ПРОСТОР КАДЕ НАСТАНАЛА ЕКСПЛОЗИЈАТА:				
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ:				
7	станбена зграда	01	магацин за запаливи течности	20
	деловна зграда	02	магацин за експлозивен материјал	21
	станбено-деловна зграда	03	останати магацини	22
	станбено-земјоделска зграда	04	складиште затворено	23
	административна зграда	05	складиште отворено	24
	земјоделска зграда	06	трговски дуќан	25
	барика	07	занаетчиски дуќан	26
	шупа	08	угостителски објект	27
	термоелектрана	09	стоковна куќа	28
	хидроелектрана	10	аеродромски објект	29
	паркиралиште-гаража	11	градилиште	30
	детски дом	12	електрична централа	31
	старечки дом	13	трансформаторска станица	32
	училиште	14	разводни постројки	33
	хотел	15	плинара	34
	синос	16	рафинерија	35
	кано-театар	17	производен погон	36
	музеј	18	помошен погон	37
	магацин за готова стока	19	останати градежни објекти	38
Положба на просториите: подрум _____ 1 приземје _____ 2 спрат _____ 3 таван _____ 4				
Степен на оштетување: потполно _____ 1 делумно _____ 2				
СООБРАЌАЈНО СРЕДСТВО:				
	електрична локомотива	01	патничко возило	06

□□ 29

□□ 31

□□ 32

□□ 33

7	дизел локомотива	02	останати возила	07	
	теретен вагон	03	средство за возду- шен сообраќај	08	
	патнички вагон	04	средство за воден сообраќај	09	
	трамвај	05			<input type="checkbox"/> 35
	ОТВОРЕН ПРОСТОР:	да _____ 1	не _____ 2		<input type="checkbox"/> 36
8	ВРЕМЕ НА НАСТАЊУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИЈАТА:				
	датум	_____		<input type="checkbox"/> 42	
	час	_____		<input type="checkbox"/> 44	
	минут	_____		<input type="checkbox"/> 46	
	ден во неделата	_____		<input type="checkbox"/> 47	
	Во работно време (само за ОЗТ)	да 1	не 2	<input type="checkbox"/> 48	
9	ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕКСПЛОЗИЈАТА: материјална штета _____				<input type="checkbox"/> 57
			н. динари		
		утврдена од ЗОМЛ	1		
		проценета	2		<input type="checkbox"/> 58
		број на загинати	_____		<input type="checkbox"/> 61
	број на повредени	_____		<input type="checkbox"/> 64	
10	Дали при утврдување на причините учествувало службено лице:				
		надлежно за заштита од пожари	1, од СДБ 2, заедно 3		
		не 4		<input type="checkbox"/> 63	
11	Дали по експлозијата настанал пожар да 1 не 2				<input type="checkbox"/> 66
12	Дали е поднесена пријава:				
	идејна 1	прекршочна 2	не 3	заедно 4	<input type="checkbox"/> 67

Датум: _____ Листот го пополнил _____

единица во состав на организација на здружен труд или доброволна противпожарна единица), истата пополнува статистички лист во два примероци, од кои едниот го задржува, а другиот веднаш го доставува до општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, кој потоа врши проверка на податоците, а по потреба и нивно надополнување.

Ако во пожарот или експлозијата не интервенирала противпожарна единица, а интервенирале работници, граѓани, други лица или пожарот односно експлозијата сами се изгаснале, статистички лист пополнува општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и истиот го евидентира во својата евиденција.

Член 5

Во случаите кога во пожар или експлозија интервенираат и противпожарни единици од други општински подрачја или противпожарни единици од други републики односно автономни покраини, статистички лист пополнува општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје настанал пожарот, односно експлозијата.

Ако во гаснењето на пожар или експлозија истовремено интервенирале противпожарна единица на органот на управата надлежен за внатрешни работи и противпожарни единици од член 4 став 2 на овој правилник, статистички лист пополнува само општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи во чиј состав е противпожарната единица, а другите само го евидентираат пожарот односно експлозијата во својата евиденција.

Член 6

Општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи во рок од 10 дена од настанатот пожар или експлозија доставува статистички лист до Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Во случаите кога се работи за пожар или експлозија од поголеми размери, со кои е причинета и поголема материјална штета, статистички лист до Републичкиот секретаријат за внатрешни работи се доставува во рок од 60 дена.

Член 7

Органите на управата надлежни за внатрешни работи во чиј состав има противпожарни единици, како и противпожарните единици од член 4 став 2 водат посебна книга — евиденција за настанатите пожари и експлозии на своето подрачје.

Книгата-евиденција ги содржи следните рубрики: реден број, вид на настанот (пожар П-1 или експлозија Е-1), датум за настанот, каде се случил настанот, кој е оштетен, причинета штета, кој учествувал во гаснењето односно во вршењето на увидот, кој е известен за настанот и рубрика за посебни забелешки.

Член 8

Обрасците на статистичките листови П-1 и Е-1 се составен дел на овој правилник.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за евиденциите и начинот на известување на општинските органи за внатрешни работи од страна на противпожарните единици („Службен весник на СРМ“ бр. 27/74) и Упатството за водење на евиденциите за пожарите и експлозиите и начинот на известување на општинските органи за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 4/79).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-4697

4 јуни 1984 година

Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
м-р Љубомир Варошлија, с. р.

333.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по расправата одржана на 26 април 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 75 и 76 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за здобивање, распоредување на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесена од работниците во основните организации на здружениот труд и Работната заедница во состав на Работната организација „Стакларница“ во Скопје со референдум одржан на 26 ноември 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Стакларница“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 75 и 76 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека во членовите 75 и 76 како заеднички критериум за распределба на средствата за лични доходи е предвиден и коефициент. Така, со член 75 е предвидено критериумот просечен личен доход по работник на ниво на работната организација односно на основната организација и соодветниот коефициент да се утврдува за работи и задачи-раководни работни места во работната организација, во основната организација и за работни задачи на микроорганизационите единици односно служби. Со оваа одредба, понатаму, е предвидено на работниците во основните организации на здружениот труд и во Работната заедница кои извршуваат работи на раководни работни места за кои се бара висока стручна подготовка и на работни места и работи за кои се бара висока стручна подготовка, како критериум да се применува просечен личен доход и соодветен коефициент само ако има висока стручна подготовка. Со член 76 од Спогодбата е предвидено висината на коефициентот да се утврдува во распон од 3,2 до 2,05 за одделни работни места. Судот, најпосле, утврди дека распределбата на средствата за лични доходи на работниците со посебни овластувања и одговорности се врши според утврдените основи и мерила. Меѓутоа, по завршувањето на секое тримесечие личниот доход на овие работници им се зголемува во вид на стимулативен дел според определени коефициенти ако придонеле да се создаде доход за стимулативен дел. Според тоа, оспорената самоуправна спогодба конституира систем со кој, освен основи и мерила, се предвидува и коефициент. Всушност, овие одредби претставуваат основа таков систем да се конституира во самоуправните општи акти во основните организации на здружениот труд и во Работната заедница.

Според член 536 став 2 од Законот за здружениот труд, индивидуалниот раководен орган на работната организација заснова работен однос и остварува права од работен однос во работната заедница. Со член 545 од овој закон е предвидено неговите одредби за раководниот орган на основната организација, што се однесуваат на начинот на именувањето и разрешувањето, сообразно да се применуваат и врз раководителот на работната заедница, а со неговиот член 508 став 1 е предвидено индивидуалниот раководен орган на основната организација правата, обврските и одговорностите да ги остварува според одредбите за работни односи од овој Закон што се однесуваат на работниците во основната организација.

Од означените одредби на Законот за здружениот труд произлегува дека индивидуалниот работен орган на работната организација и раководителот на работната заедница, како и работниците со посебни овластувања и одговорности, се членови на работната заедница и во неа ги остваруваат сите права од работниот однос, меѓу кои и правото на личен доход. Распределбата, пак, на средствата за лични доходи на работниците во работната заедница се врши според основите и мерилата утврдени во самоуправниот општ акт што тие го донесуваат со референдум (член 138 став 1 и член 542 во врска со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд). Според тоа, од одредбите на овој Закон не произлегува можност за учество на работниците со посебни овластувања и одговорности во распределбата на средствата за лични доходи вон системот на основи и мерила. Затоа и тие, како и другите работници, според мислењето на Судот, учествуваат во распределбата на средствата за лични доходи според резултатите на својот труд, согласно утврдените основи и мерила во работната заедница, а не, и според коефициенти.

Со оглед на тоа што со означените одредби од оспорената самоуправни спогодба за работниците со посебни овластувања и одговорности е предвидено учество во распределбата на средствата за лични доходи, освен според основи и мерила предвидени за сите работници уште и со коефициент како основ за учество во стимулативниот дел, со што се прави разлика во распределбата меѓу овие и останатите работници, Судот утврди дека тие не се во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија односно дека се во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 185/83
26 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1984 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 18/84 година, се поткраднале грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1984 ГОДИНА, ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Во член 4, алинеја 3 треба да се дополни со зборовите: „почнувајќи од 1987 година и каматна стапка од 3% годишно“, а во член 4, треба да се додаде став 3, кој да гласи: „Кредитите ќе им се одобруваат на крајните корисници со претходно мислење на републичкиот орган на управата, надлежен за работите на финансиите“.

Бр. 23-579/1
27 април 1984 година
Скопје

Од Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

228.

Врз основа на член 4 од Општествениот договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита во периодот од 1983 до 1985 година, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 28 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука поблиску се уредува начинот, критериумите и условите за пресметување и исплаќување дополнителни средства на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита (општински заедници) за остварување на основните права од социјална заштита во 1984 година.

Член 2

На општинските заедници кои не ќе можат да остварат доволно средства за обезбедување остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјална заштита со примена на калкулативна стапка од 0,38% од доходот на ООЗТ од стопанството и Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општи-

ните, Републиката и на самоуправни интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83), Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита (Републичка заедница) за таа намена им обезбедува дополнителни средства на начин и под услови утврдени со оваа одлука.

Член 3

Републичката заедница им обезбедува дополнителни средства на општинските заедници врз основа на нивни искажани потреби за планираниот опфат на корисници на основни права од социјална заштита и за материјалните можности за нивно задоволување согласно член 2 на оваа одлука.

Член 4

Во согласност со член 2 и 3 на оваа одлука Републичката заедница ќе им обезбедува дополнителни средства на општинските заедници по 1/12 во вид на аванс секој месец од предвидените износи во Прегледот на планираните средства за основните права и планираното учество на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита во 1984 година.

Прегледот од став 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Општинските заедници се должни обезбедените дополнителни средства од член 4 на оваа одлука да ги користат исклучиво за остварување на основните права од социјална заштита и за тоа да доставуваат периодични извештаи до Републичката заедница во рок од 15 дена по истекот на периодот.

Извештаите од став 1 на овој член треба да содржат:

П Р Е Г Л Е Д
на планираните средства и број на корисници во 1984 година
(во 000 дина.)

Самци	Н о с и т е л и				Додат. за помош и нега од др. лице				Вкупно		ОЗТ за соц. зашт.		Сместување во др. семејство		Вкупно се
	Со семејство		Соуживатели		др. лице		ППП		Корис. Корис. Средства		во ус-на танови рехаб.		ство		
	Средст.	Корис.	Сред.	Корис.	Кор.	Сред.	Корис.	Сред.	Корис.	Сред.	Корис.	Сред.	Корис.	Сред.	
1. Берово	55	2.640	33	1.306	65	1.170	15	432	5.548	12	6	3.055	6	455	9.058
2. Битола	150	7.200	155	6.138	100	1.800	8	230	15.368	113	3	19.532	20	1.516	36.416
3. Брод М.	78	3.744	70	2.772	103	1.854	10	288	8.658	20	6	4.228	—	—	12.886
4. Валандово	18	864	16	634	18	324	8	230	2.052	9	2	2.060	3	227	4.339
5. Винаца	13	624	82	3.247	52	936	—	—	4.807	20	8	4.845	10	758	10.410
6. Гевгелија	60	2.880	14	554	16	288	1	29	3.751	12	2	2.549	3	227	6.527
7. Гостивар	70	3.360	92	3.643	176	3.168	45	1.296	11.467	39	10	9.235	30	2.270	22.972
8. Дебар	70	3.360	65	2.574	121	2.178	13	374	8.486	20	8	5.028	5	379	13.893
9. Делчево	17	816	135	5.346	52	936	7	202	7.300	23	12	6.328	2	152	13.780
10. Д. Хисар	44	2.112	24	950	30	540	5	144	3.746	15	8	3.460	5	379	7.585
11. Каваларци	46	2.208	169	6.534	85	1.530	20	576	10.848	42	17	10.240	3	227	21.315
12. Кичево	105	5.040	100	3.960	220	3.960	16	461	13.421	28	5	6.314	22	1.667	21.402
13. Кочани	25	1.200	100	3.960	120	2.160	10	288	7.608	45	15	10.645	—	—	18.253
14. Кратово	117	5.616	52	2.059	85	1.530	—	—	9.205	16	4	3.220	—	—	12.425
15. Кр. Паланка	60	2.880	150	5.940	145	2.610	15	432	11.862	45	5	6.253	3	227	18.342
16. Крушево	18	864	100	3.960	45	810	7	202	5.836	12	3	2.717	3	227	8.780
17. Куманово	115	5.320	125	4.950	385	6.930	12	346	17.746	75	14	15.069	33	2.500	35.315
18. Неготино	29	1.392	76	3.010	75	1.355	39	1.123	6.875	24	4	4.950	1	75	11.900
19. Охрид	93	4.464	25	990	62	1.116	63	1.814	8.384	42	9	9.189	7	530	18.103
20. Прилеп	146	7.008	114	4.514	182	3.276	15	432	15.230	115	5	18.454	15	1.137	34.821
21. Пробиштип	85	4.080	50	1.980	85	1.530	6	173	7.763	43	16	9.360	15	1.137	18.260
22. Радовиш	45	2.160	30	1.188	57	1.026	4	115	4.489	29	13	8.583	3	152	13.224
23. Ресен	47	2.256	82	3.247	47	846	25	720	7.069	10	5	2.771	6	455	10.295
24. Св. Николе	36	1.728	40	1.584	30	540	18	518	4.370	40	9	8.805	8	606	13.781
25. Скопје	658	31.584	585	23.166	1.350	24.300	26	749	79.799	490	88	108.756	115	8.715	197.270
26. Струга	86	4.128	75	2.970	165	2.970	—	—	10.068	20	3	3.858	10	758	14.684
27. Струмица	62	2.976	30	1.188	63	1.134	4	115	5.413	50	42	16.008	10	758	22.179
28. Тетово	205	9.840	195	7.722	420	7.560	14	403	25.525	55	5	11.390	35	2.652	39.567
29. Т. Велес	105	5.040	65	2.574	112	2.016	9	259	9.889	50	9	10.478	8	606	20.973
30. Штип	60	2.880	35	1.386	54	972	13	374	5.612	47	6	9.455	10	758	15.525
ВКУПНО:	2.718	130.464	2.880	114.046	4.520	81.300	428	12.325	338.195	1.561	342	336.535	390	29.550	704.280

ПРЕГЛЕД
на планираните средства за основни права и планираното учество
на РСИЗ за социјална заштита — Скопје во 1984 година

(во 000 динари)

1	2	3	4	5	6	(6—5) 7
	Планиран доход за 1984 год.	Планирани средства од доход на стопан. со 0,38%	Сред. што ќе се об- езбедат согласно интер. закон со 123,7%	Вкупно планир. потреби за осн. права	Дополн. средс. за 1984 година	
1. Берово	1.486.350	5.648	4.757	9.058	4.300	
2. Битола	11.458.130	43.540	43.540	36.416	—	
3. Брод Мак.	361.018	1.372	1.365	12.886	11.521	
4. Валандово	732.141	2.782	2.717	4.339	1.622	
5. Винаца	932.857	3.545	2.795	10.410	7.615	
6. Гевгелија	3.796.713	14.427	6.557	6.527	—	
7. Гостивар	3.762.228	14.296	12.474	22.972	10.498	
8. Дебар	882.853	3.355	2.461	13.893	11.432	
9. Делчево	2.830.981	10.757	8.200	13.780	5.580	
10. Д. Хисар	492.241	1.870	1.530	7.585	6.055	
11. Кавадарци	3.160.043	12.008	13.746	21.315	7.569	
12. Кичевс	1.452.880	5.520	4.866	21.402	16.536	
13. Кочани	3.881.030	14.747	12.600	18.253	5.653	
14. Кратово	1.486.818	5.650	4.717	12.425	7.708	
15. Кр. Паланка	1.497.984	5.692	4.390	18.342	13.952	
16. Крушево	768.044	2.918	2.688	8.780	6.092	
17. Куманово	9.026.150	34.299	25.891	35.315	9.424	
18. Неготино	1.929.518	7.332	8.045	11.900	3.855	
19. Охрид	6.825.230	25.935	18.267	18.103	—	
20. Прилеп	8.539.624	32.450	24.665	34.821	10.156	
21. Пробиштип	2.175.145	8.265	9.060	18.260	9.200	
22. Радовиш	3.405.368	12.940	8.948	13.224	4.276	
23. Ресен	1.917.974	7.288	6.105	10.295	4.190	
24. Св. Николе	2.301.914	8.747	9.745	13.781	4.036	
25. Скопје	69.848.263	265.423	161.710	197.270	—	
26. Струга	2.731.670	10.380	9.386	14.684	5.298	
27. Струмица	5.653.867	21.484	23.898	22.179	—	
28. Тетово	7.724.250	29.352	29.600	39.567	9.967	
29. Т. Велес	6.181.558	23.490	24.545	20.973	—	
30. Штип	7.411.445	28.163	15.620	15.525	—	
Вкупно:	174.654.300	663.676	—	704.280	176.535	

— вкупен број на корисниците на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства за обезбедување на основните права од социјална заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства што ги обезбедува општинската заедница од придонеси од доходот на основните организации на здружениот труд за обезбедување на остварувањето на основните права од социјална заштита.

Член 6

Републичката заедница ќе го следи наменското трошење на средствата доделени на општинските заедници според одредбите на оваа одлука и врз основа на извештаите од член 5 на оваа одлука ќе ја определува висината на месечниот аванс на средствата за наредниот период, а на крајот од годината ќе изврши конечна пресметка и исплата.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-201/1
28 мај 1984 година
Скопје

Претседател,
Благоја Габроски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА
ГРАД СКОПЈЕ**

229.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба, на XII-та седница одржана на 31 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ
НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РА-
БОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ
И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ЗА 1984 ГОДИНА**

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Гази Баба во 1984 година се намалува од 4,20% на 3,90%.

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдната основица во став 1 на овој член или 1,95%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдната основица во став 1 на овој член или 2,73%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-30

31 мај 1984 година

Скопје

Претседател,

Живко Марковски, с. р.

230.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош, на XI-та седница одржана на 30 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Карпош во 1984 година се намалува од 4,20% на 3,90%.

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во став 1 на овој член или 1,95%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во став 1 на овој член или 2,73%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-37

31 мај 1984 година

Скопје

Претседател,

Крунослав Кујунџиќ, с. р.

231.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода, на XII-та седница одржана на 31 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното вос-

питание и образование на подрачјето на општината Кисела Вода во 1984 година се намалува од 4,20% на 3,90%.

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во став 1 на овој член или 1,95%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во став 1 на овој член или 2,73%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-39

31 мај 1984 година

Скопје

Претседател,

Љилана Улчар, с. р.

232.

Врз основа на член 11, а согласно член 54 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар, на X-та седница одржана на 31 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Центар во 1984 година се намалува од 4,20% на 3,90%.

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во став 1 на овој член или 1,95%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во став 1 на овој член или 2,73%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-47

31 мај 1984 година

Скопје

Претседател,

Марија Стојчевска, с. р.

233.

Врз основа на член 11, а согласно член 55 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир, на XII-та седница одржана на 30 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општина Чаир во 1984 година се намалува од 4,20% на 3,90%.

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, социјалната заштита и од здравството ќе уплатуваат 50% од утврдена основница во став 1 на овој член или 1,95%.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдена основница во став 1 на овој член или 2,73%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-33

31 мај 1984 година

Скопје

Претседател,

Марија Манчевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

234.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на заедничка седница одржана на 30 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во член 1 став 1 процентот од „7,60%“ се заменува со „7,40%“.

Во член 1 став 1 алинеја 2 процентот 3,60% се заменува со „3,40%“.

Член 2

Член 3 од Одлуката се брише.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. VI. 1984 година. Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-522/2

30 мај 1984 година

Битола

Собор на корисници на услуги — работници
Претседател,
Ана Гошевска, с. р.

Собор на делегати даватели на услуги
Претседател,
Живка Стојковска, с. р.

Собрание на општинската СИЗ за здравствена заштита
Претседател,
д-р Илија Илиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ГЕВГЕЛИЈА

235.

Врз основа на член 14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Гевгелија, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Гевгелија, на седницата одржана на 17 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА БР. 02-94/1 ОД 26. XII. 1983 ГОДИНА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за социјална заштита од доходот на ОЗТ групите од 01-0111 се намалува од 0,38% на 0,25%.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Гевгелија“. Истата ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-55/1

17 мај 1984 година

Гевгелија

Претседател,

Руска Петрова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

236.

Врз основа на член 100—105 и член 108—110 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 199 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево („Службен весник на СРМ“ бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, со рамноправно учество на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 10 април 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесот за здравствена заштита во постојани месечни износи за 1984 година се плаќа за:

1. лица на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 228,00 динари;

2. ученици во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружен труд, училиште или друго, во износ од 100,00 динари;

3. лица на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, се плаќа во износ од 500,00 динари;

4. лица кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, придонесот се плаќа, во износ од 500,00 динари;

5. лица кој учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидноста, во износ од 80,00 динари;

6. лица кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 80,00 динари;

7. лица кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 80,00 динари;

8. за лица припадници на територијална одбрана и цивилна заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 60,00 динари;

9. уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на извршниот совет, во износ од 180,00 динари;

10. за членовите на потесно семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравствено осигурување се плаќа придонес за здравствена заштита, во износ од 250,00 динари;

11. уживатели на инвалиднина по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикала телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалидност, во износ од 180,00 динари;

12. иселеници-повратници додека се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ од 250,00 динари;

13. брачни другари, односно родители, осигуреници според член 30 од Законот за здравствена заштита, по 380,00 динари;

14. членови на семејство на осигуреник кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходно осигурување, во износ од 300,00 динари;

15. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, во износ од 300,00 динари;

16. југословенски државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на осигурување (земји без конвенции) додека престојуваат на подрачјето на заедницата плаќаат месечен паушален износ од 650,00 динари;

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонесите за здравствена заштита за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од по 35,00 динари и тоа:

1. ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практична работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат на организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или на преквалификација, а се упатени од СИЗ за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време и

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наизазад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10 и 16.

Доколку придонесите се утврдуваат за покусо од 1 месец за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката на оваа Заседница, бр. 02-2653/6 од 1 јули 1983 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1984 година, истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1295/8

10 април 1984 година

Кичево

Претседател,

Љупче Стефаноски, с. р.

237.

Врз основа на член 103 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 199 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево („Службен весник на СРМ“ бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, со рамноправно учество на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 10 април 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање придонеси за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци и за утврдување на права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдени основници на придонес.

Член 2

Основницата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и за утврдување на права од ова осигурување на лица вработени кај приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички, во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврдена со посебни прописи;

— за полуквалификувани работници — 9 000,00 динари;

— за квалификувани работници — 10 000,00 динари;

— за висококвалификувани работници — 11 000,00 динари.

Член 3

За учениците кај приватните работодавци кои не посетуваат односно не се во можност да посетуваат училишта за средно образование за одделно занимање, основица за пресметување и плаќање придонес за здравствена заштита и за остварување на права од тоа осигурување претставува наградата што ја прима ученикот. Оваа основица не може да биде помала од:

- за ученици од прва година — 1 500 00 динари;
- за ученици од втора година — 1 900 00 динари;
- за ученици од трета година — 2 400 00 динари;
- за ученици од четврта година — 2 900 00 динари;

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување основици за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување и за остварување на правата од тоа осигурување, бр. 02-2653/5 од 1 јули 1983 година, објавена во „Службен весник на СРМ“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1984 година, истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1295/9

10 април 1984 година

Кичево

Претседател,

Љупче Стефаноски, с. р.**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС****238.**

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 22 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА****I**

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,7% од бруто личниот доход во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 3,30%;

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,40%.

II

За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5, 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување за кои е определена во нето лични примања, стапката за придонесот за здравство и здравствено осигурување се утврдува во висина од 12,80% од нето основицата во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 5,80% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува заедницата од 7,00%.

III

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување во случај несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,30% од определената основица.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. За организациите на здружениот труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните и договорени обврски, освен данокот на доход.

2. За другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од номенклатурата за распоредување на организациите и државните органи по дејности, бруто личниот доход на работените.

IV

Посебните придонеси за користење на здравствена заштита за работници испратени во странство од страна на ОЗТ (деташирани работници) се плаќа по стапка од 20% од утврдената основица.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0221-395

22 декември 1983 година

Титов Велес

Претседател,

д-р Мирослав Мешков, с. р.**239.**

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување на седницата одржана на 22 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1984 ГОДИНА****I**

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделците — осигуреници за 1984 година ќе се пресметува и наплатава:

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 70% од катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 4,00%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува заедницата — 3,00%.

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 200,00 динари од домаќинство од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 120,00 динари;

— за здравствена заштита што самостојно ја утврдува заедницата — 80,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0221-395

22 декември 1983 година

Титов Велес

Претседател,

д-р Мирослав Мешков, с. р.

240.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Заедницата, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, на седницата одржана на 22 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдени основици на придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на лица вработени кај приватни работодавци, претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници	— 7.000,00 динари;
— за полуквалификувани работници	— 8.000,00 динари;
— за квалификувани работници	— 9.000,00 динари;
— за висококвалификувани работници	— 10.000,00 динари;
— за домашни помошнички	— 7.000,00 динари.

Член 3

За учениците во стопанството, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружениот труд или кај приватен работодавец, основица претставува наградата што ја прима. Оваа основица не може да биде помала од:

— за ученици од прва година	— 1.000,00 динари;
— за ученици од втора година	— 1.400,00 динари;
— за ученици од трета година	— 1.800,00 динари;
— за ученици од четврта година	— 2.200,00 динари.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 0221-374 од 23. XII. 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0221-395
22 декември 1983 година
Титов Велес

Претседател,
д-р **Мирослав Мешков**, с. р.

241.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, со рамноправно учество на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на давателите на услуги од здравството, на седницата одржана на 22 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ****Член 1**

Придонесите за здравствено осигурување во постојани месечни износи за 1984 година се плаќаат за:

- лица на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 600,00 динари;
- учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружен труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 120,00 динари;
- лицата на школување стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа го прекинале вработувањето ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 360,00 динари;
- лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно осposување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 360,00 динари;
- лицата кои учествуваат во младински акции а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 180,00 динари;
- лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на истите работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 180,00 динари;
- лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 180,00 динари;
- лицата припадници на територијалните единици припадници на цивилната заштита за време на извршување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 180,00 динари;
- уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 240,00 динари;
- за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на заедницата а на кои не им е обезбедено здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување се плаќа придонес за здравствено осигурување, во постојан износ од 120,00 динари по член;
- на лицата корисници на инвалидна според прописите за пензиското и инвалидското осигурување и тоа само во случај на потреба од лекување во врска со повредата или за заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалидна, во износ од 120,00 динари;
- иселениците — повратници во колку се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување во износ од 240,00 динари;
- брачните другари, односно родители осигурени според член 29 од Законот за здравствена заштита, во износ од 240,00 динари;
- членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа ги исполнил потребните услови, во износ од 240,00 динари;

15. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казна, во износ од 240,00 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионална болест во износ од по 60,00 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите на вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за време траењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата што се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, а се упатени од СИЗ за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време;

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната служба.

Член 3

Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат во следната структура:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 50%,

— за останатите права над задолжителните видови — 45%,

— за несреќа на работа и професионално заболување — 5%.

Придонесите од точка 9 до 15 се распоредуваат:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 53%,

— за останатите права над задолжителните видови — 47%.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно назазад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10.

Доколку придонесите се утврдуваат за време по кусо од 1 месец за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/3 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0221-753 од 23. XII. 1981 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1984 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0221-395

22 декември 1983 година

Титов Велес

Претседател,

д-р **Мирослав Мешков**, с. р.

242.

Врз основа на член 207 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и на Соборот на делегатите корисници на услуги — земјоделци, одржана на 12 април 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот на употреба на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место кој им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на товар на средствата на фондот на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со општите акти на Заедницата.

Надоместок на превозните трошоци

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците на здравствена заштита од работничкото осигурување на случаите предвидени со општите акти на Заедницата во висина на тарифата на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на корисниците на здравствена заштита кога поради итност на случајот или здравствената состојба, по налог на лекарот или здравствената организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот, во случај на претходниот став, е извршен без претходен налог на лекарот или здравствената организација, оправданоста на превозот и на превозните средства дополнително ја цени лекарската комисија на Заедницата.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се определува, по правило, според најкусата релација, и тоа по основната тарифа од редовни превозни средства на јавниот сообраќај.

Под основна тарифа од јавниот сообраќај се подразбира:

— во случај на патување со железница на релација од 150 км. во еден правец — II класа од патничкиот воз, а на подолга релација од 150 км. во еден правец — II класа од брзиот воз;

— во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа право на полна цена на чинењето на превозот.

Кога патувањето се врши, согласно став 2 алинеја 1 од овој член, а во железничкиот сообраќај постои повластено патување, ќе се исплатува повратна карта, односно K-15.

Кога на иста релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, корисникот на здравствена заштита има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа.

Ако превозот е извршен во смисла на став 2 од членот 2 на оваа одлука, надоместокот на трошоците за превоз припаѓа во полн износ.

Член 4

Ако корисникот на здравствена заштита, врз основа на посебни прописи, има право на бесплатно возење или користење на превозни средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоци за превоз.

Одредбата од претходниот став не се однесува на случаите кога корисникот на здравствена заштита има право на повластено возење само за определен број патувања во текот на годината.

Член 5

На корисникот на здравствена заштита кога користи здравствена заштита спротивно на одредбите на општите акти на начинот на користењето на здравствената заштита не му припаѓа надоместок на патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради специјалистички прегледи важи, по право, само во едно патување.

Доколку лекарот специјалист на кого корисникот на здравствена заштита е упатен на прв специјалистички преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај друг специјалист, првобитниот упат важи за сите останати прегледи.

Кога корисникот на здравствена заштита, во смисла на претходниот став, е упатен односно преземен на амбулантно специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

Висина на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место

Член 7

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на корисниците на здравствена заштита им припаѓа како што следува:

- 1) на подрачјето на сопствената општина, во износ од 100,00 динари,
- 2) на подрачјето на СР Македонија вон општината, во износ од 300,00 динари,
- 3) на подрачјето на земјата вон СР Македонија, во износ од 400,00 динари.

Член 8

Покрај надоместокот од претходниот член, на корисниците на здравствена заштита им припаѓа и надоместок на трошоците за ноќевање во фактички износ, врз основа на посебна приложена сметка, но не повеќе од 600,00 динари.

Член 9

Утврдените износи од член 7 на оваа одлука се исплатуваат за патување кое траело над 12 часа.

За патувања кои траат помалку од 12 часа, без оглед дали се исполнети условите за половина дневница, на корисниците на здравствена заштита им се исплатува на име надоместок фиксен износ во висина од 50% од износите утврдени во член 7 на оваа одлука, со исклучок за патување во сопствената општина кога припаѓа право на половина дневница, доколку патувањето трае подолго — над 8 до 12 часа.

Член 10

За корисниците на здравствена заштита — деца до навршени 7 години на животот, надоместокот за исхрана и сместување од член 7 и 9 на оваа одлука изнесува 50%.

Член 11

Барањето на надоместокот на трошоци на превоз и надоместок за исхрана и сместување стасува првиот нареден ден по завршеното лекување, односно завршеното патување.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за патни и дневни трошоци на Заедницата, бр. 0221-111 од 12. IV. 1983 година.

Член 13

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето.

Бр. 0221-135
12 април 1984 година
Титов Велес

Претседател,
Вера Иванова, с. р.

243.

Врз основа на член 207 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес. Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и на Соборот на делегатите корисници на услуги — земјоделци, одржана на 12 април 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОГРЕБНИ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварувањето на погребни трошоци и посмртна помош во случај на смрт на корисникот на здравствена заштита на Општинската заедница за здравствена заштита — Титов Велес.

Член 2

Висината на надоместокот за погребни трошоци се утврдува во износ:

1. во случај на смрт на дете до едногодишна возраст, од 2830,00 динари;
2. во случај на смрт на дете над една до седумгодишна возраст, од 4500,00 динари;
3. во случај на смрт на дете над седум до четиринаесет годишна возраст, од 6200,00 динари и
4. во случај на смрт на корисник на здравствена заштита на возраст над 14 години, од 8000,00

Член 3

Во случај корисникот на здравствена заштита да умре во странство за време на привремениот престој во странство, надоместокот од членот 2 на оваа одлука се зголемува за 50%.

Член 4

Надоместокот на погребни трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на корисникот на здравствена заштита врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврдата — уверението за извршениот закон и здравствената легитимација на умрениот лице.

Во случај корисникот на здравствена заштита да умре во странство, покрај доказите од претходниот став се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на семејството на умрениот корисник (осигуреник) на здравствена заштита им припаѓа посмртна помош во висина на едномесечен износ од основата за надоместокот на личниот доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување, или привремен надомест при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓа на умрениот корисник по прописите на пензијското и инвалидското осигурување, доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со одредбите на општите акти на заедницата.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот за погребни трошоци и посмртна помош стасува на денот на смртта на корисникот на здравствена заштита.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за погребни трошоци на Заедницата, број 0221-111 од 12. IV. 1983 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето.

Бр. 0221-136
12 април 1984 година
Титов Велес

Претседател,
Вера Иванова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО

244.

Врз основа на член 33 од Законот за физичка култура и самоуправниот интересни заедници на физичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ на физичката култура, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура Тетово и Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура — Скопје за 1984 година, број 0801-351/3 од 28. XII. 1983 година и број 0801-151 од 12. IV. 1984 година, член 2 точка 1 се брише, а се додава нов текст кој гласи:

„1. Придонеси од доход на ОЗТ, по стапка од 0,12% (во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,09% и за Републичката заедница на физичката култура — Скопје од 0,03%)“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0801-235
29 мај 1984 година
Тетово

Претседател,
Шакир Абази, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка по предлог на предлагачот Сали Бекир од с. Грчец, Скопје за докажување смртта на противникот Сали Рушид од с. Грчец. Се моли секој оној кој нешто знае за смртта на ова лице, за датумот и местото каде е умрсно да јави во судот во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно постапката за докажување на смртта ќе продолжи.

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, Р. бр. 61/84. (84)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

При Општинскиот суд во Тетово се води постапка за докажување смртта на лицето Ибиши Емурла од с. Групчин по предлог на предлагачот Алија Низафет од с. Групчин.

Се повикува лицето Ибиши Емурла од с. Групчин во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд во Тетово, или пак во судот да се јави секој кој истиот го познавал, во определениот рок.

Доколку именуваниот не се јави во судот, или пак не се јават другите лица кои истиот го познавале, судот по истекот на рокот ќе ја утврди смртта на Ибиши Емурла од с. Групчин.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 165/84. (95)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Здравствена легитимација на име Неџип Руфатовски, Прилеп. (6864)
Свидетелство за VIII одделение на име Златко Бузески, Прилеп. (6865)
Здравствена легитимација на име Иван Исков, Прилеп. (6866)
Возачка дозвола за мопед на име Суби Јакуп, с. Палагица, Тетово. (3419)
Работна книшка на име Илиевски Раде, с. Борово, Крива Паланка. (3515)
Сообраќајна дозвола на име Благоја Темелковски, Прилеп. (3565)
Чековна книшка бр. 8015-15-50-00014-6 на име Филдан Петров, Скопје. (3630)
Свидетелство за II клас на име Босилковски Живев Сапо, с. Јанковец, Ресен. (3640)
Сообраќајна дозвола на име Абдураман Абдули, Гостивар. (3649)
Возачка дозвола на име Абдураман Абдули, Гостивар. (3650)
Свидетелства за I до IV клас и диплома на име Бешари Фарук, Струга. (3725)
Свидетелство за III година на име Вржовска Мијал Жанета, с. Брајчино, Ресен. (3731)
Свидетелство за IV година на име Зорбовска Марија, с. Митрашинци, Берово. (3749)
Свидетелство за I година на име Митревски Тенасов Илче, с. Курбиново, Ресен. (3761)
Диплома на име Дестан Холимовски, Куманово.
Здравствена легитимација на име Стојанчо Спасовски, Куманово. (6925)
Здравствена легитимација на име Андреја Чавдаревски, Куманово. (6926)
Здравствена легитимација на име Неџат Целизи, Куманово. (6927)
Лична карта на име Орце Николовски, Кратово.
Свидетелство за VIII одделение на име Алејдин Јохјам, Тетово. (6930)
Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Елези, Гостивар. (6931)
Свидетелство за IV одделение на име Ракип Фазлију, Гостивар. (6932)
Работна книшка на име Снежана Цветковска, Скопје. (6933)
Свидетелство за VIII одделение на име Северџан Адемов, Скопје. (6934)
Здравствена легитимација на име Димитрова Славка, Скопје. (6936)
Диплома на име Гоше Јованов, Штип. (6937)
Свидетелство за завршен испит на име Драги Петрушевски, Прилеп. (6938)
Свидетелство на име Зоран Јакимовски, Прилеп. (6939)
Диплома на име Виолета Стојановска, Прилеп.
Свидетелство на име Јагода Јовановска, Прилеп.
Свидетелство за VIII одделение на име Славка Димитровска, Прилеп. (6942)
Свидетелство на име Зеленгорова Јонче, Титов Велес. (6943)
Свидетелство за VIII одделение на име Миланински Злате, Т. Велес. (6944)
Свидетелство за завршено средно образование готвач на име Веселиновиќ Живко, Титов Велес.

- Свидетелство на име Мердева Емилија, Титов Велес. (6946)
- Свидетелство за VII одделение на име Слаѓан на Николиќ, Т. Велес. (6947)
- Книшка на име Димче Мојсовски, Титов Велес. (6947)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стеван Ангелковски, Џ. Капија. (6949)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ејуп Адили, Тетово. (6950)
- Индекс бр. 26529 на име Ерол Белиу, Тетово. (6950)
- Свидетелство за VIII одделение на име Велко Матовски, Тетово. (6952)
- Свидетелство за VII одделение на име Афиз Абази, Тетово. (6954)
- Здравствена легитимација на име Зенун Дасени, Тетово. (6955)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ља-тиф Абдулаи, Тетово. (6956)
- Здравствена легитимација на име Буред Лимани, Тетово. (6957)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Салити, Тетово. (6957)
- Свидетелство за IV година и диплома на име Кахримен Селији, Гостивар (6959)
- Здравствена легитимација на име Љубица Михајлова, Штип. (6960)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зоран Зафиров, Штип. (6961)
- Одобрение за работа уп. бр. 14-251/1 на име Сељмат Редепи, Скопје. (6962)
- Воена книшка на име Тони Петровски, Скопје. (6964)
- Свидетелство за IV клас на име Жанета Абаџиева, Прилеп. (6964)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љоце Аврамовски, Прилеп. (6965)
- Здравствена легитимација на име Барија Рамадановска, Куманово. (6966)
- Диплома на име Радован Саити, Куманово. (6968)
- Работна книшка на име Веџердин Мамути, Куманово. (6968)
- Диплома на име Рамадан Алиу, Куманово. (6970)
- Здравствена легитимација на име Зоран Георгиевски, Куманово. (6970)
- Работна книшка на име Драги Јазаревски, Куманово. (6971)
- Диплома на име Мустафа Казин, Куманово. (6974)
- Лична карта на име Непат Руфатовски, Струга. (6974)
- Книшка на име Блаже Јошковски, Титов Велес. (6974)
- Свидетелство на име Блаже Стојановски, Титов Велес. (6976)
- Свидетелство на име Снежана Панова, Титов Велес. (6976)
- Здравствена легитимација на име Џабир Џабири, Тетово. (6977)
- Работна книшка на име Абди Набан, Тетово. (6979)
- Здравствена легитимација на име Руфат Батри, Тетово. (6979)
- Свидетелства за I и II година на име Ибра-им Адми, Тетово. (6980)
- Свидетелство за VIII одделение на име Алифе-ири Халити, Тетово. (6981)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Атиџе Адили, Тетово. (6982)
- Здравствена легитимација на име Семине Беџеги, Тетово. (6983)
- Свидетелства за II клас на име Хакин Салиу, Тетово. (6984)
- Здравствена легитимација на име Хајруман Шерете, Тетово. (6985)
- Свидетелство за I клас на име Сенат Адеми, Тетово. (6986)
- Извод од книгата на венчани на име Шашине Сулејмани, Тетово. (6987)
- Свидетелство за III клас на име Земри Османи, Гостивар. (6988)
- Одобрение за самостоен учител на име Благоја Јовановски, Гостивар. (6990)
- Свидетелства за I и II година на име Џемаил Камбери, Гостивар. (6991)
- Свидетелства за VI одделение на име Беаре Рамадани, Гостивар. (6992)
- Диплома на име Ајре Џабири, Гостивар. (6993)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гајур Џемадини, Гостивар. (6994)
- Свидетелство за VIII одделение на име Владо Стојанов, Кочани. (6995)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стеван Ангелов, Кочани. (6996)
- Свидетелство за VI одделение на име Дончо Филипов, Кочани. (6997)
- Здравствена легитимација на име Фиданка Дончева, Винаца. (6998)
- Лична карта на име Данев Благој Липец — Винаца. (6999)
- Здравствена легитимација на име Илија Симов, Винаца. (7000)
- Лична карта на име Илче Наумовски, Радовиш. (7000)
- Лична карта на име Најко Митев, Радовиш. (7000)
- Воена книшка на име Асан Ибаими, Скопје. (7000)
- Свидетелство — диплома за завршено средно образование на име Сапо Мупески, Скопје. (7005)
- Индекс бр 652 на име Љубинка Крстевска, Скопје. (7006)
- Работна книшка на име Васил Ковачевски, Битола. (7007)
- Свидетелство на име Горица Богоевска, Прилеп. (7007)
- Свидетелство за VIII одделение на име Коле Пушески, Прилеп. (7009)
- Здравствена легитимација на име Бобан Ми-лешковски, Куманово. (7010)
- Здравствена легитимација на име Живко Ни-коловски, Куманово. (7011)
- Здравствена легитимација на име Дилавер Зе-нуим, Куманово. (7012)
- Лична карта на име Александар Димитриев-ски, Куманово. (7013)
- Здравствена легитимација на име Сузана Мит-ровска, Куманово. (7014)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јос-ко Цекоски, Кратово. (7015)
- Свидетелство за VIII одделение на име Тихо Стаменковски, Тетово. (7016)
- Свидетелство за VIII одделение на име Фаз-ли Јашари Тетово. (7017)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зија Рамадани, Тетово. (7018)
- Свидетелство за VIII одделение на име Кешен Арсаим, Тетово. (7019)
- Здравствена легитимација на име Тодорче Сто-јановски, Тетово. (7020)
- Свидетелство за IV клас и диплома Афет Не-сими, Тетово. (7021)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исен Зекири, Тетово. (7022)
- Свидетелство за III и IV клас на име Шабан Беџети, Тетово. (7023)
- Свидетелство за завршен испит на име Фадил Лимоски, Гостивар. (7024)
- Свидетелство за I, II и IV година на име Да-шим Адеми, Гостивар. (7025)
- Свидетелство за KB зидар на име Асим Исеи-ни, Гостивар. (7026)
- Здравствена легитимација на име Мухамеди Зекири, Гостивар. (7028)
- Свидетелство за VIII одделение на име Негиб Алију, Гостивар. (7029)
- Свидетелство на име Блага Колчева, Штип. (7031)
- Здравствена легитимација на име Томислав Ко-лев, Штип. (7031)
- Здравствена легитимација на име Горан Ар-сов, Штип. (7032)
- Здравствена легитимација на име Ѓорѓе Ус-тапетров, Штип. (7033)
- Здравствена легитимација на име Благоица Ште-риева, Штип. (7034)
- Свидетелство за VIII одделение на име Благо-ица Штериова, Пробиштип. (7035)
- Свидетелство за IV одделение на име Сомир Наумовиќ, Скопје. (7036)
- Здравствена легитимација на име Катерина Пуриќ, Куманово. (7037)
- Здравствена легитимација на име Валентина Стоевска, Куманово. (7038)

Работна книшка на име Јове Гигевски, Куманово. (7039)

Здравствена легитимација на име Ружа Василевска, (7040)

Здравствена легитимација на име Бранко Цветковски, (7041)

Здравствена легитимација на име Иво Здравковски, (7042)

Лична карта на име Ристовски Блаже, с. Мождивјак, Кр. Паланка. (7043)

Работна книшка на име Димитрија Стевовски, Охрид. (7044)

Свидетелство на име Агим Рамани, Струга. (7045)

Свидетелство за VIII одделение на име Славица Стојановска, Т. Велес. (7046)

Работна книшка на име Елида Стојановска, Т. Велес. (7047)

Свидетелство на име Зелфи Шаини, Тетово. (7048)

Здравствена легитимација на име Милош Ангеловски, Тетово. (7049)

Лична карта на име Кемал Зекири, Тетово. (7050)

Здравствена легитимација на име Нусрет Салиа, Тетово. (7051)

Свидетелство за IV одделение на име Есат Неме, Тетово. (7052)

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Саведин Алији, Тетово. (7053)

Здравствена легитимација на име Гувен Османи, Тетово. (7054)

Воена книшка на име Љатиф Идризи, Тетово. (7055)

Свидетелство за VIII одделение на име Забедин Бајрами, Гостивар. (7056)

Свидетелство за IV година на име Јордан Иљов, Штип. (7057)

Ученичка книшка за VIII одделение на име Илиев Иван, Кочани. (7058)

Свидетелство за I клас на име Зоранчо Венцовски, Винаца. (7059)

Здравствена легитимација на име Димитана Ангелова, Винаца. (7060)

Здравствена легитимација на име Лозана Петрова, Винаца. (7061)

Здравствена легитимација на име Сулејманка Селиова, Винаца. (7062)

Диплома на име Борко Стоилковски, Куманово. (7063)

Здравствена легитимација на име Сузана Ибраими, Куманово. (7064)

Здравствена легитимација на име Нехру Сулејмани, Куманово. (7065)

Здравствена легитимација на име Елена Божиноска, Куманово. (7066)

Свидетелство за IV одделение на име Мила Стојановиќ, Куманово. (7067)

Свидетелство на име Васка Ѓорѓиева, Кратово. (7068)

Свидетелство за основно училиште на име Лимани Шериф, Тетово. (7070)

Диплома на име Ирфан Алимани, Тетово. (7071)

Диплома на име Таџедин Селија, Тетово. (7072)

Лична карта на име Сејди Мерџан, Тетово. (7073)

Одобрение бр. 15-6460-786 на име Ванче Угриновски, Тетово. (7074)

Здравствена легитимација на име Николчо Кантонов, Штип. (7075)

Здравствена легитимација на име Трајче Јованов, Штип. (7076)

Свидетелство за VIII одделение на име Владо Ефремов, Винаца. (7077)

Воена книшка на име Киро Новачески, Скопје. (7078)

Свидетелство за завршен матурски испит — гимназија на име Стоименов Гордан, Титов Велес. (7079)

Свидетелство за VIII одделение на име Љубица Ивановска, М. Брод. (7080)

Диплома на име Адан Абдулани, Тетово. (7081)

Свидетелство за III година на име Мире Мацовски, Гостивар. (7082)

Свидетелство на име Селмани Сењеде, Гостивар. (7083)

Диплома на име Марјанчо Димески, Прилеп. (7084)

Диплома на име Звонко Мариновски, Прилеп. (7085)

Свидетелство за VIII одделение на име Цвета Стојановска, Прилеп. (7086)

Свидетелство за VIII одделение на име Гојко Јандроски, Прилеп. (7087)

Здравствена легитимација на име Младен Атловски, Куманово. (7088)

Здравствена легитимација на име Ванчо Стојмановски, Куманово. (7089)

Здравствена легитимација на име Наде Маринковиќ, Куманово. (7090)

Здравствена легитимација на име Сабрија Наипи, Куманово. (7091)

Лична карта на име Али Ибраими, Тетово. (7093)

Земјоделска здравствена легитимација на име Долимир Берзети, Тетово. (7094)

Работна книшка на име Ибраим Исмаили, Тетово. (7095)

Здравствена легитимација на име Владимир Димовски, Тетово. (7096)

Свидетелство за II година на име Латиф Рамадани, Тетово. (7097)

Свидетелство за VIII одделение на име Сулпан Маскути, Тетово. (7098)

Свидетелство за завршен испит на име Керим Зибери, Гостивар. (7099)

Свидетелство на име Снежана Трајчева, Штип. (7100)

Свидетелство на име Димче Младенов, Штип. (7101)

Студентска легитимација на име Сашо Јорданоски, Прилеп. (7103)

Свидетелство на име Цвета Аети, Куманово. (7104)

Работна книшка на име Селим Зекири, Куманово. (7105)

Здравствена легитимација на име Миле Стоишиќ, Куманово. (7106)

Здравствена легитимација на име Адем Мелиши, Куманово. (7107)

Здравствена легитимација на име Алим Нуредини, Куманово. (7108)

Здравствена легитимација на име Фиданет Алиќи, Куманово. (7109)

Диплома на име Јусуф Љатифи, Куманово. (7110)

Здравствена легитимација на име Васка Благоејек, Куманово. (7111)

Свидетелство за II година на име Мурсета Исакпска, Струга. (7112)

Свидетелство за завршен испит на име Снежана Лекоска, Струга. (7113)

Свидетелство за VI одделение на име Хусовиќ Адели, Т. Велес. (7114)

Свидетелство за VIII одделение на име Славче Јарданов, Т. Велес. (7115)

Свидетелство за I година на име Борислав Спасовски, Тетово. (7116)

Свидетелство за VIII одделение на име Ибиш Имери, Тетово. (7117)

Свидетелство за I година на име Кебир Целадини, Тетово. (7118)

Свидетелство за IV клас на име Азиз Рамадани, Тетово. (7119)

Здравствена легитимација на име Трајан Стојановски, Тетово. (7120)

Диплома на име Абдулхади Илџази, Тетово. (7121)

Здравствена легитимација на име Марица Манчиќ, Тетово. (7124)

Свидетелство за III клас и диплома на име Бајрам Ибраими, Тетово. (7125)

Свидетелство за I и II клас на име Рукије Сеадини, Гостивар. (7126)

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Бунан Хоџа, Гостивар. (7127)

Свидетелство за I година на име Ристо Петров, Штип. (7128)

Ученичка книшка на име Снежана Илиевска, Штип. (7129)

Свидетелство за I година на име Васка Ласкова, Штип. (7130)

Лична карта бр. 53669 на име Фиданка Трајчева, Кочани. (7132)
 Свидетелство за VIII одделение на име Соња Тевдовска, Скопје. (7133)
 Работна книшка на име Василевски Душко, с. Драчево, Скопје. (7134)
 Свидетелство на име Трајче Ангеловски, Прилеп. (7135)
 Свидетелство за IV одделение на име Иванка Ешпеска, Прилеп. (7136)
 Лична карта на име Бранко Нешкоски, Прилеп. (7137)
 Диплома на име Виолета Мурпоска, Прилеп. (7138)
 Лична карта на име Добре Божиноски, Прилеп. (7139)
 Здравствена легитимација на име Филип Чавдаревски, Куманово. (7140)
 Здравствена легитимација на име Милена Павловиќ, Куманово. (7141)
 Здравствена легитимација на име Силвана Антевска, Куманово. (7142)
 Здравствена легитимација на име Рами Муртези, Куманово. (7143)
 Здравствена легитимација на име Фаик Исени, Куманово. (7144)
 Здравствена легитимација на име Татјана Ристик, Куманово. (7145)
 Здравствена легитимација на име Арсо Арсовски, Кратово. (7146)
 Свидетелство на име Февзи Билевски, Т. Велес. (7147)
 Свидетелства од V до VIII одделение на име Ејуп Адсми, Тетово. (7148)
 Свидетелство од I до IV одделение на име Ејуп Адеми, Тетово. (7149)
 Свидетелство и диплома на име Нухи Зулбеари, Тетово. (7150)
 Свидетелство за V и VI одделение на име Сашо Горѓиевски, Тетово. (7151)
 Здравствена легитимација на име Незат Исљами, Тетово. (7152)
 Свидетелства за II и III клас на име Рајко Манески, Гостивар. (7153)
 Здравствена легитимација на име Гурѓа Лазаревска, Штип. (7154)
 Здравствена легитимација на име Влашко Тодоров, Штип. (7155)
 Воена книшка на име Витомир Теоски, Скопје. (7156)
 Воена книшка на име Благоја Зафировски, Скопје. (7157)
 Воена книшка на име Александар Крстевски, Скопје. (7158)
 Ученичка слободна карта на име Кети Николовска, Скопје. (7159)
 Работна книшка на име Ацо Николоски, Охрид. (7160)
 Работна книшка на име Јасмина Шаќум, Тетово. (7161)
 Работна книшка на име Верица Ангеловиќ, Тетово. (7162)
 Одобрение за јавен превоз на име Минсир Алиу, Тетово. (7163)
 Лична карта на име Илми Јашари, Тетово. (7164)
 Здравствена легитимација на име Фејзулаи Шефкет, Тетово. (7287)
 Здравствена легитимација на име Фејзулаи Митафеса, Тетово. (7288)
 Свидетелство за III и IV година на име Злате Толески, Гостивар. (7289)
 Диплома на име Ирфан Редџи, Гостивар. (7290)
 Лична карта на име Благоица Бонева, Штип. (7291)
 Свидетелство за VIII одделение на име Фиданчо Арсов, Кочани. (7292)
 Здравствена легитимација на име Мане Илев, Винаца. (7293)
 Индекс на име Јордан Горѓиев, Винаца. (7294)
 Здравствена легитимација на име Атанас Митев, Винаца. (7295)
 Свидетелство за VIII одделение на име Нацо Димитров, Радовиш. (7296)
 Воена книшка на име Сагио Божиноски, Скопје. (7297)

КОНКУРСИ

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 15/83), Прометната работна организација „Славија“ извоз — Скопје

распишува КОНКУРС

за подобност на изведувач заради отстапување работи за изградба на инвестиционен објект

I

1. Предмет на Конкурсот е утврдување на подобност на изведувачки организации на здружен труд за отстапување на изградба на магацин со пропратни простории во Скопје.
2. Место на изведување на објектот е Скопје — Источна индустриска зона на булевар „Војводина“.
3. Предмет на отстапување се следните работи: — градежни и градежно-занаџетски работи; — инсталатерски работи.
4. Почетокот на изведбата на објектот е месец септември 1984 година.
5. Ориентациона површина на објектот е сса 13,500 m².
6. Ориентациона вредност на работите е сса 350.000.000 дин.
7. Рок за изведување на работите е 8 (осум) календарски месеци од денот на воведување на изведувачот во работа.
8. Рок за поднесување на понуди за подобност е 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на Конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

II

1. Заинтересираните работни организации кои сметаат дека успешно ќе ги изведат споменатите работи треба да поднесат писмена пријава за учество на Конкурсот.
2. Пријавата за Конкурсот мора да содржи: — полн назив на работната организација, точна адреса и основна дејност; — пренис од регистрацијата во стопанскиот суд; — спремност на изведувачот за кредитирање (вистина и услови); — доказ за финансиската состојба оверена од СОК; — образец, биланс на успехот за 1983 година и за првите три месеци од 1984 година; — податоци за стручни кадри и механизација кои ќе бидат ангажирани при изградбата на објектот; — список на кооперанти кои ќе учествуваат во изведбата; — референс листа на досега изведени објекти; — гарантен рок и начин на гарантирање; — изјава дека благовремено ќе ги преземе сите потребни мерки за набавка на материјали и недостигот на материјали нема да биде причина за продолжување на рокот; — изјава дека за гарантниот рок ќе му издаде на инвеститорот бланко меница за отстранување на недостатоците на објектот во гарантниот рок.

III

Пријавите кои нема да ги содржат податоците од Конкурсот и кои благовремено нема да бидат поднесени нема да се земаат во разгледување.

IV

По разгледувањето на податоците од поднесени пријави од страна на понудувачите, инвеститорот ќе достави дефинитивна листа на понудувачи кои ќе ги оцени за подобни и ќе ги извести понудувачите за изборот во рок од 15 (петнаесет) дена.

V

Понудите да се доставуваат на адреса: ПРО „Славија“ извоз-увоз Скопје — Сектор за планирање, инвестиции и развој, улица „50 дивизија“ број 20 — Скопје.

Врз основа на член 505 од Законот за здружениот труд и член 66 од Статутот на Трговската работна организација на големо и мало „УЊОН ПРОМЕТ“ — Скопје, Работничкиот совет

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на работната организација

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има висока стручна подготовка (економски, правен или друг факултет), или пак средна стручна подготовка (средно економско или друго средно училиште);
2. да има најмалку 6 години работно искуство на комерцијални работи;
3. да поседува организациони способности;
4. да има морално-политички квалитети;
5. да нема пречки во врска со одредбите од член 511 од Законот за здружениот труд.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните документи Конкурсната комисија нема да ги зема во разгледување.

Молбите со потребните документи се доставуваат на адреса: Трговска работна организација на големо и мало „УЊОН ПРОМЕТ“ — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 13. (204)

ЗПК „Струшко Поле“, ООЗТ „Земјоделие“ — Струга, врз основа на член 4 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за подобност на изведувачите и собирање понуди за изведување на градежните и градежно-занаетчишки работи во реонот на с. Присовјани и с. Збажди — Струга

Предмет на конкурсот се следните објекти:

1. Изградба на 2 хали — овчарници со површина на првата хала од 5757 м² и другата хала со површина од 5757 м² и двете хали со површина од 11.514 м².

Инвестиционата вредност на напреднаведените работи ќе се одреди спрема проектот, а со посебен договор.

Рокот на извршување на работата ќе се одреди со посебен договор.

Со писмените пријави понудувачот треба да достави:

- назив и точна адреса на организацијата;
- препис од регистрацијата;
- податоци за стручните кадри и механизацијата;
- изводи од завршната сметка за 1983 год. и периодичната пресметка за првите три месеци од 1984 година;
- список на кооперантите кои ќе учествуваат во градбата.

Рок за поднесување на писмените пријави за подобност е 15 дена од денот на објавувањето.

Најподобните понудувачи ќе бидат избрани во рок од 10 дена од денот на одржаниот конкурс.

За поблиски известувања заинтересираните можат да се информираат во ЗПК „Струшко Поле“ — Струга, ООЗТ „Земјоделие“ — Комисија за спроведување на конкурсот. (254)

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет, Комисијата за работни односи при Здравствениот дом — Крушево

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за именување директор на Здравствениот дом — Крушево

Пријавените кандидати покрај општите услови предвидени со Законот треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока стручна подготовка, завршен медицински, стоматолошки, фармацевтски, правен или економски факултет, да имаат положено стручен испит и да имаат 5 год. работно искуство;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани по член 511 од Законот за здружен труд.

Со молбите кандидатите да ги приложат и потребните документи за исполнување на општите и посебните услови по конкурсот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. Молбите и потребните документи се доставуваат до Архивата на Здравствениот дом — Крушево.

Некомплетните документи и ненавремено доставените нема да се земаат предвид при разгледувањето. (255)

Вишата земјоделска школа — Струмица

р а с п и ш у в а
К О Н К У Р С

за реизбор на наставник во постојан работен однос по предметите: Заштита на растенијата и Ботаника

Кандидатот треба да ги исполнува условите предвидени во член 102 од Законот за високо образование и член 86 од Статутот на Вишата земјоделска школа — Струмица.

Пријавата по огласот и потребната документација се доставува до Секретаријатот на Школата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (253)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 46/82), член 143 од Деловникот на Собранието на општината Крушево („Службен гласник на општината Крушево“ бр. 3/75), Комисијата за прашања на изборите и именувањата при Собранието на општината Крушево

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на:

— претседател на Општинскиот суд — Крушево
УСЛОВИ:

Кандидатите да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Пријавите со кратка биографија се поднесуваат до Комисијата за избор и именување при Собранието на општината Крушево, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Крушево“. (256)

СОДРЖИНА

322. Одлука за помилување на осудени лица	417	новното воспитание и образование на подрачјето на општината Центар за 1984 година	436
323. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за определување на количините на моторен бензин и дизел гориво за патничките возила, тракторите и машините врз основа на бонови	417	233. Одлука за намалување стапката на придонесот на личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Чаир за 1984 година	437
324. Одлука за висината на придонесот за „Детска недела“, во времето од 1 до 7. X. 1984 година	418	БИТОЛА	
325. Одлука за усогласување на основниците за одредување на материјалното обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна во 1984 година	419	234. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за стапките на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на осигурениците од општината Битола за 1984 година	437
326. Одлука за усогласување на основниците за утврдување на инвалидскиот додаток во 1984 година	419	ГЕВГЕЛИЈА	
327. Одлука за определување на највисоки цени на весниците „Нова Македонија“, „Флака с влазримит“ и „Бирлик“	419	235. Одлука за измена на Одлуката бр. 02-24/1 од 26. XII. 1983 година за намалување на стапката на придонесот од доходот за социјална заштита на организациите на здружен труд од стопанска дејност за 1984 година	437
328. Правилник за начинот на обновувањето и дополнувањето и за условите за чување на инвестиционо-техничката документација	419	КИЧЕВО	
329. Правилник за начинот на вршење на технички прегледи	420	236. Одлука за придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници	437
330. Правилник за начинот на водењето на градежната книга и градежниот дневник	421	237. Одлука за утврдување основници за пресметување и плаќање придонеси за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци	438
331. Правилник за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти	422	ТИТОВ ВЕЛЕС	
332. Правилник за водење на евиденциите за пожарите и експлозиите и за начинот на известување на органите на управата надлежни за внатрешни работи	424	238. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците за 1984 година	439
333. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 185/83 од 26 април 1984 година — Исправка на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1984 година, што се водаг како депозит во Народната банка на Македонија	433	239. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за подрачјето на општината Титов Велес за 1984 година	439
Општи акти на самоуправните интересни заедници		240. Одлука за утврдување основница за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци	440
СКОПЈЕ		241. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници	440
228. Одлука за начинот, критериумите и условите на обезбедување дополнителни средства на ОСИЗ за социјална заштита за остварување на основните права од социјална заштита во 1984 година	433	242. Одлука за надоместокот на патните и дневните трошоци на корисниците на здравствена заштита на Општинската заедница на здравствена заштита — Титов Велес	441
229. Одлука за намалување стапката на придонесот на личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Гази Баба за 1984 година	435	243. Одлука за висината на надоместокот за погребни трошоци и посмртна помош на корисниците на здравствена заштита на подрачјето на Општинската заедница за здравствена заштита — Титов Велес	442
230. Одлука за намалување стапката на придонесот на личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Карпош за 1984 година	436	ТЕТОВО	
231. Одлука за намалување стапката на придонесот на личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на основното воспитание и образование на подрачјето на општината Кисела Вода за 1984 година	436	244. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура на општината Тетово и Републиката заедница на физичката култура — Скопје за 1984 година	443
232. Одлука за намалување стапката на придонесот на личен доход од работен однос на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на ос-			